

ИНСИГ Македонија А.Д., Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на

31 декември 2014

со извештај на независниот ревизор

Годишен извештај за работењето

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај на паричниот тек	12
Извештај за промените во капиталот	14
Белешки кон финансиските извештаи	16

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

A thick blue vertical bar on the right side of the page, which tapers slightly towards the bottom.

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220
Факс +389 (2) 3111 811
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk
Портал www.kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на друштво за осигурување ИНСИГ - Македонија АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на друштво за осигурување ИНСИГ - Македонија АД Скопје ("Друштвото") кои се состојат од биланс на состојба на 31 декември 2014 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Основа за квалификувано мнение

Како што е наведено во белешка 3.10 кон финансиските извештаи на 31 декември 2014 година во резервите за настанати и пријавени штети Друштвото за штета по основ на која на 31 декември 2014 година има судски спор има евидентирано резервација во износ од МКД 5.364 илјади, што согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот претставува максимална преостаната законска обврска по полиса. Во декември 2014 година Апелациониот Суд Скопје донел пресуда, која во Друштвото е добиена во јануари 2015 година, со која Друштвото е обврзано да исплати по основ на оваа штета МКД 14.834 илјади. Истата е платена во 2015 година. Согласно МСС 10 - *Настани по периодот на известување*, добиената пресуда во јануари 2015 година претставува настан кој обезбедува доказ за услови кои постоеле на крајот од периодот на известување. Друштвото повикувајќи се на член 20 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот нема направено корекција на износот на резервација за настанати и пријавени штети за оваа штета со состојба на 31 декември 2014 година, што според наше мнение не е во согласност со изискувањата на МСС 10. Доколку резервите за настанати и пријавени штети биле соодветно корегирани, истите на 31 декември 2014 година би биле поголеми за МКД 9.470 илјади. Следствено, добивката за 2014 година би била помала за МКД 9.470 илјади и добивката за тековната година во извештајот за промени во капиталот на 31 декември 2014 година би била помала за МКД 9.470 илјади.

Квалификувано мнение

Според наше мнение, освен за ефектот врз финансиските извештаи од работата наведена во параграфот за основа за квалификувано мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2014 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2013 година беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај издаден на 28 март 2014 година искажа мнение без резерва за финансиските извештаи.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 15 март 2015 и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 31 март 2015 година.

Скопје, 30 април 2015 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



A thick, solid blue vertical bar runs along the right edge of the page, starting from the top and extending almost to the bottom. It has a slight taper at the bottom.

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба

На 31 декември

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3		5.00
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	3.1	971,657.00	632,601.00
1. Гудвил	002			
2. Останати нематеријални средства	003		971,657.00	632,601.00
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		414,445,363.00	418,361,631.00
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		0.00	0.00
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		0.00	0.00
1.1 Земјиште	007			
1.2 Градежни објекти	008			
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		0.00	0.00
2.1 Земјиште	010			
2.2 Градежни објекти	011			
2.3 Останати материјални средства	012			
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	3.2	9,072,662.00	8,909,171.00
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014			
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015			
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016			
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017			
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018			
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019			
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		9,072,662.00	8,909,171.00
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	3.3	405,372,701.00	409,452,460.00
I. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		55,103,083.00	63,787,788.00
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		55,103,083.00	63,787,788.00
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024			

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжение)				
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0.00	0.00
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026			
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027			
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028			
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0.00	0.00
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		25,637,016.00	20,004,357.00
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031			
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032			
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033			
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		25,637,016.00	20,004,357.00
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035		324,632,602.00	325,660,315.00
4.1 Дадени депозити	036		324,632,602.00	325,660,315.00
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037			
4.3 останати заеми	038			
4.4 Останати пласмани	039			
5. Деривативни финансиски инструменти	040			
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041			
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	3.4	808,664.50	3,149,122.50
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		808,664.50	3,149,122.50
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044			
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045			
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046			
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047			
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048			

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжение)				
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049			
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050			
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0.00	0.00
1. Одложени даночни средства	052			
2. Тековни даночни средства	053			
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	3.5	42,690,720.50	33,447,480.50
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		31,484,816.00	25,549,286.50
1. Побарувања од осигуреници	056		11,048,092.00	8,998,908.00
2. Побарувања од посредници	057		20,436,724.00	16,550,378.50
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058			
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0.00	0.00
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060			
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061			
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062			
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		11,205,904.50	7,898,194.00
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		6,592,214.50	4,345,916.50
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		2,539,761.00	2,672,225.50
3. Останати побарувања	066		2,073,929.00	880,052.00
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067			
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		5,112,570.00	5,693,969.00
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	3.6	2,012,859.50	1,253,610.00
1. Опрема	070		2,012,859.50	1,253,610.00
2. Останати материјални средства	071			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	3.7	2,643,846.00	3,734,837.50
1. Парични средства во банка	073		2,640,609.00	3,731,807.00
2. Парични средства во благајна	074		3,237.00	3,030.50

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжение)				
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075			
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076			
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		455,864.50	705,521.50
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	3.8	19,968,226.00	16,233,253.50
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079			
2. Одложени трошоци на стекнување	080		19,199,584.00	16,190,050.50
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		768,642.00	43,203.00
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082			
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+V+Г+Д+Г'+E+Ж+З)	083		483,997,201.00	477,518,057.50
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		40,585,054.00	41,427,498.00
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	3.9	236,085,811.00	233,536,425.00
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		183,716,100.00	183,716,100.00
1. Запишан капитал од обични акции	087		183,716,100.00	183,716,100.00
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088			
3. Запишан а неуплатен капитал	089			
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090			
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091			
1. Материјални средства	092			
2. Финансиски вложувања	093			
3. Останати ревалоризациони резерви	094			
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		49,820,325.00	44,095,820.00
1. Законски резерви	096		49,820,325.00	44,095,820.00
2. Статутарни резерви	097			
3. Резерви за сопствени акции	098			
4. Откупени сопствени акции	099			
5 Останати резерви	100			
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0.00	0.00
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102			
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		2,549,386.00	5,724,505.00
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104			

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжение)				
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105			
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	3.10	218,628,565.00	202,668,663.00
I. Бруто резерви за преносни премии	107		94,953,551.00	88,800,694.00
II. Бруто математичка резерва	108			
III. Бруто резерви за штети	109		123,675,014.00	113,867,969.00
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110			
V. Бруто еквализациона резерва	111			
VI. Бруто останати технички резерви	112			
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113			
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		0.00	0.00
1. Резерви за вработени	115			
2. Останати резерви	116			
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	3.11	741,188.00	1,014,746.00
1. Одложени даночни обврски	118			
2. Тековни даночни обврски	119		741,188.00	1,014,746.00
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120			
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	3.12	28,541,637.00	40,298,223.50
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		2,388.00	0.00
1. Обврски спрема осигуреници	123		2,388.00	0.00
2. Обврски спрема застапници и посредници	124			
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125			
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		14,163,927.00	18,657,259.00
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		14,163,927.00	18,657,259.00
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128			
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129			
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		14,375,322.00	21,640,964.50
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		4,012,595.00	11,211,840.00
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132			0.00
3. Останати обврски	133		10,362,727.00	10,429,124.50

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжение)				
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134			
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135			
И. ВКУПНА ПАСИВА A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		483,997,201.00	477,518,057.50
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		40,585,054.00	41,427,498.00

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014 (вклучувајќи ги и компаративните информации) се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 31 март 2015 година и се потпишани во негово име од:



Г-дин Борче Наунов

Директор на финансии




Г-дин Аслан Даши

Генерален директор

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2014 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		194,650,870	189,653,315
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	4.1	173,726,715	167,997,306
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		191,481,985	179,313,643
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		9,261,955	11,830,861
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		6,152,857	(957,472)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		(2,340,458)	(442,948)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	4.2	15,514,873	17,624,964
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		14,190,513	16,886,847
4. Позитивни курсни разлики	217		671,754	278,093
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		558,664	4,357
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		93,943	455,667
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		93,943	455,667
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжение)				
7. Останати приходи од вложувања	223		-	-
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	4.3	3,066,737	3,162,059
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	4.4	2,342,546	868,986
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		191,558,710	183,740,977
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	4.5	77,932,327	73,736,688
1. Бруто исплатени штети	228		75,307,318	82,477,802
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		7,182,036	2,401,673
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		9,807,045	(6,339,441)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	4.6	-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжение)				
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		41,079	291,572
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		41,079	291,572
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		89,069,808	87,630,076
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252	4.7	41,088,846	44,727,199
1.1 Провизија	253		23,827,028	26,909,987
1.2 Бруто	253a		15,544,288	-
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		4,727,063	18,559,262
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(3,009,534)	(742,050)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		47,980,962	42,902,877
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	3.1, 3.6	951,625	1,015,067
2.2 Трошоци за вработените	258		19,635,545	16,481,901
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		12,601,974	-
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1,208,870	-
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		4,517,383	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,307,318	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжение)				
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) засдно со сите давачки	259		2,334,640	2,203,991
2.4 Останати административни трошоци	260		25,059,153	23,201,918
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		16,852,157	-
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3,569,838	-
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		4,637,158	-
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		743,996	273,840
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		687,016	145,510
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		56,980	128,330
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	4.8	14,215,685	13,892,932
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	4.9	14,215,685	13,892,932
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	4.10	7,829,570	6,986,694
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	4.10	1,726,246	929,175
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПЕРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		3,092,160	5,912,338
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПЕРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	4.11	542,774	187,833
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжение)				
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		2,549,386	5,724,505
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-
XVI. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)			-	-
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			-	-
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАЌА НА АКЦИОНЕРИТЕ	282		2,549,386	5,724,505

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014 година

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Износ во денари	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
І. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	199,952,765	184,023,190
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	177,991,704	172,040,964
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	21,961,061	11,982,226
ІІ. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	222,256,176	194,614,631
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	71,846,182	69,357,273
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	13,750,146	19,211,407
4. Надоместоци и други лични расходи	310	47,250,686	41,434,772
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	35,323,701	29,073,256
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	193,609	203,855
8. Останати одливи од редовни активности	314	53,891,851	35,334,068
ІІІ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	(22,303,411)	(10,591,441)
ІV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
І. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	455,447,242	530,587,182
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	65,908,216	131,220,000
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	378,314,110	380,842,846
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	11,224,916	18,524,336
ІІ. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	440,354,472	505,783,177

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
Извештај за паричните текови (продолжува)			
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	570,578	130,200
2. Одливи по основ на материјални средства	328	1,598,264	332,441
Извештај за паричните текови (продолжение)			
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	55,103,083	171,129,536
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	383,082,547	334,191,000
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	15,092,769	24,804,004
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336		
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)			
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)			
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	12,869,262
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	12,869,262
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	655,400,007	714,610,372
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	662,610,649	713,267,071
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	7,210,641	(1,343,301)
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	9,869,713	8,586,376
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(15,226)	(59,964)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	2,643,846	9,869,713

Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Откупени сопствени акции	Резерви за резерви	Ревалоризационата резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2013 година	183,716,100	-	10,414,284	28,103,722	-	-	38,518,006	-	-	16,733,442	238,967,548	
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2013— исправено	183,716,100	-	10,414,284	28,103,722	-	-	38,518,006	-	-	16,733,442	238,967,548	
Добивка или загуба за 2013 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,724,505	5,724,505	
Добивка или загуба за 2013 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,724,505	5,724,505	
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од Фин. вложувања расположливи за продажба (Белешка 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сопственички промени во капиталот	-	-	5,577,814	5,577,814	-	-	5,577,814	-	-	(16,733,442)	(11,155,628)	
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,155,628)	(11,155,628)	
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	5,577,814	-	-	5,577,814	-	-	(5,577,814)	-	
Состојба на 31 декември 2013 година	183,716,100	-	10,414,284	33,681,536	-	-	44,095,820	-	-	5,724,505	233,536,425	

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Резервизационата резерва	Нераспределено на добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-)	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари 2014	183,716,100	-	10,414,284	33,681,536	-	-	44,095,820	-	-	5,724,505	233,536,425
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 година – исправено	183,716,100	-	10,414,284	33,681,536	-	-	44,095,820	-	5,724,505	-	233,536,425
Добивка или загуба за 2014 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,549,386	2,549,386
Добивка или загуба за тековната 2013 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,549,386	2,549,386
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	5,724,505	-	-	5,724,505	-	(5,724,505)	-	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	5,724,505	-	-	5,724,505	-	(5,724,505)	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 година	183,716,100	-	10,414,284	39,406,041	-	-	49,820,325	-	-	2,549,386	236,085,811

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања

1.1 Општи информации

Друштвото за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија. Друштвото е основано на 8 март 2003 година од страна на Институт за осигурувања АД - INSIG sh.a., Тирана, Албанија, кој е 100% сопственик на Друштвото.

Седиштето на Друштвото е на бул. Св. Климент Охридски бр. 586 зграда/1 влез 2-кат 4 бр.1, 1000 Скопје.

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат осигурените имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Осигурување, преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несрекен случај - незгода

Класа 2: Осигурувањето на моторни возила (каска)

Класа 3: Осигурувањето на воздухоплови (каска)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карга)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено осигурување)

На 31 декември 2014 година, Друштвото има 73 вработени (2013: 49 вработени)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување

Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурувањето и подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во македонски денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски денар (МКД). Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

1.2.1 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Друштвото да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за искажување на сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 1.3.

1.2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештај за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2014 МКД	2013 МКД
1 ЕУР	61.4814	61.5113
1 УСД	50.5604	44.6284

1.2.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.3 Нематеријални средства (продолжение)

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува според праволиниска метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба.

Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

1.2.4 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на материјалните средства имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на материјалните средства се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како “останати приходи” од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на материјалните средства се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Депрецијација

Депрецијацијата на материјалните средства се пресметува според праволиниската метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на траење.

Годишните стапки на депрецијација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Компјутери	25 %
Мебел и опрема	10-25 %
Моторни возила	25 %
Нематеријални средства	25 %

Методите на депрецијација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се проценуваат на секој датум на известување.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување.

1.2.6 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2014 година Друштвото ги класифицира државните записи како финансиски средства чувани до доспевање.

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2014 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.6 Финансиски инструменти (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Истите се свидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.6 Финансиски инструменти (продолжение)

Последователно мерење на финансиски средства (продолжение)

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

1.2.7 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување)
A	до 30 дена	0%
B	од 31 до 60 дена	10%-30%
C	од 61 до 120 дена	31%-50%
D	од 121 до 270 дена	51%-70%
E	од 271-365 дена	71%-90%
F	подолг од 365 дена	100%

Белешки кон финансиските извештај

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.7 Оштетување на финансиските средства (продолжение)

Друштвото утврдува соодветен процент на исправка на вредност во рамките на минималниот и максималниот процент на исправка утврден со горенаведената табела, со примена на следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото пресметува исправка на вредноста од 100% на оние побарувања од правни лица против кои е покрената стечајна постапка, како и за оние договори за осигурувања (полиси) каде договорениот рок на доспевање е утврден по датумот на истек на договорот.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи-за-продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователниот период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради оштетување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира низ билансот на успех, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

1.2.8 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

1.2.9 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.9 Користи за вработените (продолжение)

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

1.2.10 Тековен и одложен даночен расход

Во 2014 година доаѓа до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаените расходи, применлив до 2013 година, и се преминува кон оданочување на сметководствената добивка. Пресметката и плаќањето на данокот на добивка е во согласност со измените воведени во Законот за данок на добивка од 2014 година. Измената се применува проспективно.

Данокот од добивка во 2014 година се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели.

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Согласно законската даночна регулатива применлива за 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на непризнаените расходи, а данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивка. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

Данок на непризнаени расходи до 2013 година

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на непризнаени расходи утврдени со Законот за Данок на добивка, намален за износот на даночниот кредит.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.10 Тековен и одложен даночен расход (продолжение)

Данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на исплатената дивиденда и другите исплати од добивката извршени во тековната година. Оданочувањето на дивидендите кои се исплаќаа во пари, се вршеше на денот на којшто дивидендата се исплаќа.

1.2.11 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Друштвото ги утврдува резервациите користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

1.2.12 Акционерски капитал, резерви, акумулирани добивки и дивиденди

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствениите акции последователно се продаваат, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Друштвото нема реализирано откуп на сопствени акции.

Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и статутарни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

1.2.13 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Бруто полисираниите премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци по основ на премии.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.13 Приходи (продолжение)

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни штети.

Приходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.

1.2.14 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

Расходи од закупнини

Плаќањата по основ на закупнини се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

Трошоци на финансирање

Трошоците на финансирање се состојат од добивките и загубите од курсни разлики на монетарните средства и обврски во странска валута.

1.2.15 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку се случи определен неизвесен иден настан (осигурен настан). Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.16 Договори за осигурување

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премите се признава како приход. Премите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на известувачкиот период, врз основа на моделот про-рата метод. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про-рата во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот за бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го про-рата методот.

За договорите за осигурување кај кои висината на осигурителното покритие (ризик) се зголемува или намалува линеарно за времетраењето на договорот, резервите за преносни премии може да се пресметуваат посебно за секој поединечен договор по метод поинаков од про-рата методот.

Друштвото во пресметките за резервите за преносна премија го користи единствено про-рата методот за секој поединечен договор за осигурување.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на решени штети кои што произлегуваат од настани покриени со договорите за осигурување, трошоците за резерви на штети и надоместот од реосигурителите по основ учество во решени штети и резерви за настанати и пријавени штети.

Бруто исплатените штети сметководствено се признаваат во моментот на решавање на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Во износот на бруто исплатени штети се вклучени трошоците за увид и проценка при обработката на штетите.

Резервите за настанати пријавени и непријавени штети ги опфаќаат резервите за штети кои што се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали истиот е пријавен до крајот на пресметковниот период. Резервите за нерешените штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот по основ учество во решени штети и учество во резерва за настанати и пријавени штети се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети. Друштвото не предвидува учество на реосигурувачот во резерва за настанати, но непријавени штети и истите не ги искажува како средства во билансите.

Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаното со нив учество на реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни. Сепак, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со корекции на резервирааниот износ. Корекциите на резервите за штети настанати во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.16 Договори за осигурување (продолжение)

Средства од реосигурување

Друштвото цедира премија во реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Премиите за реосигурување се признаваат како намалување на приходите конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Друштвото за осигурувањата на имот и осигурувањата од одговорност кон трети лица (зелена карта) има обезбедено генерални договори за реосигурување од типот XOL (непропорционални договори за реосигурување од типот вишок на штета). Дополнително, за поголеми клиенти, Друштвото обезбедува договори за реосигурувања за кои целосно се цедира ризикот.

Резерва за преносна премија - дел од реосигурување

Овој вид на резерва се состои од делот од премијата предадена во реосигурување кој се одложува како трошок во следната година, пресметан за секој поодделен договор за реосигурување, користејќи го про-рата методот.

Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување, кои се одложуваат, вклучуваат директни трошоци како што се провизии и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на билансот на состојба.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжение)

1.2.17 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичасни комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуриснт, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

1.3 Сметководствени проценки и претпоставки

При примена на сметководствените политики кон овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средства и обврски кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минато искуство и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираниите сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување како и обелоденување на факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на нерешени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Во секој случај, отстапувањата во износите на резервите за пријавени но сеуште нерешени штети утврдени како обврска (RBNS), со износите на штетите при нивно решавање, се нивелираат со дополнителни резервации за настанати, но непријавени штети (IBNR).

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.3 Сметководствени проценки и претпоставки (продолжение)

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за решавање на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување,
- Различна сложеност на штетите,
- Разлики во тежината на секоја штета,
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постои значајна временска разлика од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder Method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход за идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување по основ настанати непријавени штети и резерви за повторно отворени штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација),
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување,
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања (продолжение)

1.3 Сметководствени проценки и претпоставки (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2014 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетувањето на побарувањата се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Раководството на Друштвото смета дека признаените резервирања соодветствуваат на проценетите потенцијални загуби од оштетувања на побарувањата.

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, проценка и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2014	2013
Средства		
Парични средства	2,643,846	3,734,838
Депозити во банки*	136,565,000	117,092,941
Државни записи	55,103,083	63,787,788
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	25,637,016	20,004,357
	219,948,945	204,619,924
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	94,144,887	85,651,571
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	123,675,014	113,867,969
Бруто еквализациона резерва	-	-
	217,819,901	199,519,540
Усогласеност на средства и обврски	2,129,044	5,100,384

* Депозитите кај банки во износ од 136,565,000 денари (2013: 117,092,941 денари) презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните депозити кај банки кои со состојба на 31 декември 2014 година изнесуваат 324,632,602 денари (2013: 325,660,315 денари)

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите на осигурителното друштво во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така вложувањата во обврзници и/или други хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Македонија не смее да надминува 20%.

На 31 декември 2014 година паричните средства на друштвото изнесуваат 1,2% (2013: 1,8 %), депозитите во банки изнесуваат 62,1% (2013: 57,2%), државните записи изнесуваат 25,1% (2013: 31,2%), уделите и акциите на инвестициони фондови регистрирани во Република Македонија изнесуваат 11,7% (2013: 9,8%) друг вид на вложувања (до 10% од резервите на преносна премија) со состојба на 31 декември 2014 нема (2013: нема), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото на 31 декември 2014 година не е усогласено со лимитот за дозволени вложувања во депозити во банки.

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2014 година, Друштвото е усогласено со пропишаните коефициенти (на 31 декември 2013 година, Друштвото било усогласено).

Осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несрекен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несрекен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Одговорност кон трети лица (продолжение)

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета е над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Каско осигурување на моторни возила (продолжение)

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Run off анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2012 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

На 31 декември 2014 година

	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка					
		Инструменти со променлива каматна стапка	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години
Средства							
Должителни хартии од вредност чувани до доспевање	55,103,083	-	-	20,372,704	34,730,379	-	-
Акции и уделн во инвестициски фондови	25,637,016	-	-	-	-	-	25,637,016
Орочени депозити	324,632,602	324,632,602	-	-	-	-	-
Вложувања во засленички контролирани ентитети	9,072,662	9,072,662	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	808,665	-	-	-	-	-	808,665
Побарувања	42,690,721	-	-	-	-	-	42,690,721
Парични средства и парични еквиваленти	2,643,846	2,633,148	-	-	-	-	10,698
Обврски							
Обврски	(28,541,637)	-	-	-	-	-	(28,541,637)
	432,046,958	336,338,412	-	20,372,704	34,730,379	-	40,605,463

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

На 31 декември 2014 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно сини
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	63,787,788	-	-	-	63,787,788	-	-	-
Акции и уделови во инвестициски фондови	20,004,357	-	-	-	-	-	-	20,004,357
Орочени депозити	325,660,315	325,660,315	-	-	-	-	-	-
Вложувања во засланички контролирани ентитети	8,909,171	8,909,171	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	3,149,123	-	-	-	-	-	-	3,149,123
Побарувања	33,447,480	-	-	-	-	-	-	33,447,480
Парични средства и парични еквиваленти	3,734,838	3,731,807	-	-	-	-	-	3,031
Обврски								
Обврски	(40,298,223)	-	-	-	-	-	-	(40,298,223)
	418,394,849	338,301,293	-	-	63,787,788	-	-	16,305,768

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е направена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2014 година, доколку каматните стапки се 200 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2014 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 3,402,457 денари (2013: 6,766,026 денари).

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 2.5.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2014	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	359,186,483	101,402,111	-	-	460,588,594
Вложувања	313,738,795	100,706,568	-	-	414,445,363
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	808,665	-	-	-	808,665
Побарувања	40,730,151	1,960,569	-	-	42,690,720
Парични средства и парични еквиваленти	1,948,303	695,543	-	-	2,643,846
Вкупно обврски	(232,746,980)	(14,423,222)	-	-	(247,170,202)
Бруто технички резерви	(218,628,565)				(218,628,565)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај целенти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(14,118,415)	(14,423,222)	-	-	(28,541,637)
Разлика - неусогласена валутна структура	126,439,503	86,978,889	-	-	213,418,392

31 декември 2013	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	304,850,084	153,831,000	11,987	-	458,693,071
Вложувања	268,643,127	149,718,504	-	-	418,361,631
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	3,149,123	-	-	-	3,149,123
Побарувања	29,718,217	3,717,276	11,987	-	33,447,480
Парични средства и парични еквиваленти	3,339,617	395,220	-	-	3,734,837
Вкупно обврски	(206,592,421)	(36,374,465)	-	-	(242,966,886)
Бруто технички резерви	(191,750,670)	(10,917,993)			(202,668,663)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај целенти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(14,841,751)	(25,456,472)	-	-	(40,298,223)
Разлика - неусогласена валутна структура	98,257,663	117,456,535	11,987	-	215,726,185

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо задоволително ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврски за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што доспеваат.

Доспеаноста на обврските е прикажана во следната табела.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2014	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	460,588,594	-	-	-	-	460,588,594
Вложувања	414,445,363	-	-	-	-	414,445,363
Дел за осигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	808,665	-	-	-	-	808,665
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Побарувања	42,690,721	-	-	-	-	42,690,721
Парични средства и парични еквиваленти	2,643,846	-	-	-	-	2,643,846
Вкупно обврски	(223,327,213)	-	-	-	-	(223,327,213)
Бруто технички резерви	(218,628,565)	-	-	-	-	(218,628,565)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(28,541,637)	-	-	-	-	(28,541,637)
Разлика - неусогласена рочна структура	2,710,210	-	-	-	-	2,710,210

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2013	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	458,334,214	358,857	-	-	-	458,693,071
Вложувања	418,361,631	-	-	-	-	418,361,631
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	3,149,123	-	-	-	-	3,149,123
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Подарувања	33,088,623	358,857	-	-	-	33,447,480
Парични средства и парични еквиваленти	3,734,837	-	-	-	-	3,734,837
Вкупно обврски	(223,327,213)	(19,639,673)	-	-	-	(241,966,886)
Бруто технички резерви	(202,668,663)	-	-	-	-	(202,668,663)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(20,658,550)	(19,639,673)	-	-	-	(40,298,223)
Разлика - неусогласена рочна структура	235,007,001	(19,280,816)	-	-	-	(215,726,185)

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со капиталот (продолжение)

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од Евра 3,000,000 доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година Друштвото е во согласност со овие законски барања.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2013 изнесува 34,466,757 денари (2013: 32,276,456 денари).

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото, со цел одржување на довербата на инвеститорите и пазарот како и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот. Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбата со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2014 година и 31 декември 2013 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2014	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	2,549,386	236,085,811	34,466,757	684.97%	
Принос од вложувања (+2%)	2,859,683	236,396,108	34,466,757	685.87%	1%
Принос од вложувања (-2%)	2,239,089	235,775,514	34,466,757	684.07%	-1%
5% намалување на настанати штети	(1,347,230)	232,189,195	34,466,757	673.66%	-11%
5% зголемување на настанати штети	6,446,002	239,982,427	34,466,757	696.27%	11%
2% намалување на админ. трошоци и провизија за осигурување	767,920	234,304,415	34,466,757	679.80%	-5%
2% зголемување на админ. трошоци и провизија за осигурување	4,330,782	237,867,207	34,466,757	690.14%	5%

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со капиталот (продолжение)

Анализа на сензитивност (продолжение)

31 декември 2013	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	5,724,505	233,536,425	32,276,456	723.55%	
Принос од вложувања (+2%)	6,077,004	233,888,924	32,276,456	724.64%	1%
Принос од вложувања (-2%)	5,372,006	233,183,926	32,276,456	722.46%	-2%
5% намалување на настанати штети	9,411,339	237,223,259	32,276,456	734.97%	13%
5% зголемување на настанати штети	2,037,671	229,849,591	32,276,456	712.13%	-23%
2% намалување на админ. трошоци и провизија за осигурување	7,120,762	234,932,682	32,276,456	727.88%	16%
2% зголемување на админ. трошоци и провизија за осигурување	4,328,248	232,140,168	32,276,456	719.22%	-9%

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот
- Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Објективна вредност (продолжение)

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (продолжение)

2013 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања за тргување	25,637,016	-	-	25,637,016
2013 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања за тргување	20,004,357	-	-	20,004,357

Финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Објективна вредност(продолжение)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2014			2013		
	Вкупна евидентизирана вредност	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентизирана вредност	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна објективна вредност
Средства						
Должнички хартии од вредност чувани до досадување	55,103,083	-	55,103,083	63,787,788	-	63,787,788
Орочени депозити	324,632,602	-	324,632,602	325,660,315	-	325,660,315
Вложувања во зднички контролирани ентитети	9,072,662	-	9,072,662	8,909,171	-	8,909,171
Средства од реосигурување	808,665	-	808,665	3,149,123	-	3,149,123
Побирувања	42,690,721	-	42,690,721	33,447,480	-	33,447,480
Парични средства и парични еквиваленти	2,643,846	-	2,643,846	3,734,838	-	3,734,838
	433,951,579	-	433,951,579	438,688,715	-	438,688,715
Обврски						
Бруто технички резерви	-	(218,628,565)	(218,628,565)	-	(202,668,663)	(202,668,663)
Обврски	-	(28,541,637)	(28,541,637)	-	(40,298,223)	(40,298,223)
	-	(247,170,202)	(247,170,202)	-	(242,966,886)	(242,966,886)

Белешки кон финансиските извештаи

2. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вр. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2014				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	55,103,083	-	55,103,083
Акции и удели во инвестициони фондови	-	-	25,637,016	25,637,016
Орочени депозити	324,632,602	-	-	324,632,602
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	9,072,662	-	-	9,072,662
Средства од реосигурување	808,665	-	-	808,665
Побарувања	42,690,816	-	-	42,690,816
Парични средства и еквиваленти	2,643,846	-	-	2,643,846
	379,848,591	55,103,083	25,637,016	460,588,690
	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати фин. обврски по амортизирана набавна вредност		Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
Бруто технички резерви	-		(218,628,565)	(218,628,565)
Обврски	-		(28,541,637)	(28,541,637)
	-		(247,170,202)	(247,170,202)
	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вр. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2013				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	63,787,788	-	63,787,788
Акции и удели во инвестициони фондови	-	-	20,004,357	20,004,357
Орочени депозити	325,660,315	-	-	325,660,315
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8,909,171	-	-	8,909,171
Средства од реосигурување	3,149,123	-	-	3,149,123
Побарувања	33,447,480	-	-	33,447,480
Парични средства и еквиваленти	3,734,838	-	-	3,734,838
	374,900,927	63,787,788	20,004,357	458,693,072
	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати фин. обврски по амортизирана набавна вредност		Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
Бруто технички резерви	-		(202,668,663)	(202,668,663)
Обврски	-		(40,298,224)	(40,298,224)
	-		(242,966,886)	(242,966,886)

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба)

3.1 Нематеријални средства

Нематеријалните средства на двата датума на известување се состојат од капитализирани трошоци за стекнување на софтвер. Усогласувањето на сметководствените вредности помеѓу известувачките периоди е како што следи:

	Софтвер
Набавна вредност	
На 1 јануари 2013	1,718,774
Зголемување	472,994
На 31 декември 2013	2,191,768
На 1 јануари 2014	2,191,768
Зголемување	570,578
На 31 декември 2014	2,762,346
Акумулирана амортизација	
На 1 јануари 2013	1,418,966
Амортизација за годината	140,201
На 31 декември 2013	1,559,167
На 1 јануари 2014	1,559,167
Амортизација за годината	231,522
На 31 декември 2014	1,790,689
Нето евидентирана вредност	
На 1 Јануари 2013	299,808
На 31 декември 2013	632,601
На 31 декември 2014	971,657

3.2 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2014 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 9,072,662 денари (2013: 8,909,171 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки и Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

3.3 Останати финансиски вложувања

	2014	2013
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето евидентирана вредност)	55,103,083	63,787,788
Депозити, заеми и останати пласмани	324,632,602	325,660,315
Финансиски вложувања за тргување	25,637,016	20,004,357
	405,372,701	409,452,460

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.3 Останати финансиски вложувања (продолжение)

Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2014	2013
Државни записи	57,151,784	66,080,000
Акумулирана амортизација	(2,048,701)	(2,292,212)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	55,103,083	63,787,788
Котирани	-	-
Некотирани	55,103,083	63,787,788
	55,103,083	63,787,788

Депозити, заеми и останати пласмани

	2014	2013
Орочени депозити во домашни банки (во денари)	223,926,034	175,941,811
Орочени депозити во домашни банки (во странска валута)	100,706,568	149,718,504
	324,632,602	325,660,315

Краткорочните орочени средства доспеваат во рок не подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 1,9% до 4,3% на годишно ниво.

3.4 Дел за соосигурување и реосигурување во бруто технички резерви

	2014	2013
Бруто резерви за преносна премија		
Зелен картон	-	2,827,786
Имот	808,665	321,337
Автоодговорност	-	-
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	808,665	3,149,123

3.5 Побарувања

Побарувањата се презентирани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2014	2013
Побарувања од осигуреници	28,009,171	23,479,663
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(16,961,079)	(14,480,755)
	11,048,092	8,998,908
Побарувања од посредници	38,144,416	28,908,824
Исправка на вредност на побарувања од посредници	(17,707,692)	(12,358,446)
	20,436,724	16,550,378
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6,592,215	4,345,917
Побарувања за финансиски вложувања	2,539,761	2,672,225
Останати побарувања	2,073,929	880,052
	11,205,905	7,898,194
	42,690,721	33,447,480

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.5 Побарувања (продолжение)

Анализата на старосната структура на побарувањата од осигуреници со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година е како што следи:

	2014	2013
Недоспеани побарувања	2,234,211	4,679,530
	2,234,211	4,679,530
до 30 дена	2,096,110	1,160,500
31-60 дена	1,801,065	738,890
61-120 дена	3,389,334	1,381,525
121-270 дена	4,531,152	2,479,799
271 – 365 дена	2,223,643	1,122,496
над 365 дена	11,733,658	11,916,923
Доспеани побарувања	25,774,960	18,800,133
Побарувања од осигуреници	28,009,171	23,479,663
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(16,959,480)	(14,480,755)
	11,048,092	8,998,908

Анализата на старосната структура на побарувањата од посредници со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година е како што следи:

	2014	2013
Недоспеани побарувања	12,100	-
до 30 дена	6,776,142	8,597,484
31-60 дена	5,449,847	3,860,697
61-120 дена	4,315,306	4,504,971
121-270 дена	11,153,049	2,698,275
271 – 365 дена	1,061,783	164,424
над 365 дена	9,376,191	9,082,973
Доспеани побарувања	38,132,316	28,908,824
Побарувања од посредници	38,144,416	28,908,824
Исправка на вредност на побарувања од посредници	(17,709,353)	(12,358,446)
	20,436,724	16,550,378

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања по сите основи во текот на 2014 и 2013 година е како што следи:

	2014	2013
На 1 јануари	26,839,201	19,852,507
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувањата од осигуреници (Белешка 3.10)	2,478,663	5,769,837
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувања од посредници (Белешка 3.10)	5,350,907	1,216,857
На 31 декември	34,668,771	26,839,201

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.6 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста

	Опрема и канцеларис ки мебел	Компјутери	Моторни возила	Останати материјални средства	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2013	3,721,427	3,869,894	3,625,664	212,105	11,429,089
Зголемување	476,710	117,187	-	5,900	599,798
Расходување	(52,325)	(391,013)	-	(92,984)	(536,322)
На 31 декември 2013	4,145,812	3,596,068	3,625,664	125,021	11,492,565
На 1 јануари 2014	4,145,812	3,596,068	3,625,664	125,021	11,492,565
Зголемување	282,977	1,193,991	-	8,732	1,485,700
Расходување	(10,588)	(108,324)	-	-	(118,912)
На 31 декември 2014	4,418,201	4,681,735	3,625,664	133,753	12,859,353
Акумулирана депрецијација					
На 1 јануари 2013	3,547,495	3,316,549	2,853,327	179,673	9,897,044
Расходување	100,144	245,064	519,367	10,293	874,868
Депрецијација за годината	(51,815)	(388,156)	-	(92,984)	(532,955)
На 31 декември 2013	3,595,824	3,173,457	3,372,694	96,982	10,238,957
На 1 јануари 2014	3,595,824	3,173,457	3,372,694	96,982	10,328,957
Депрецијација за годината	184,798	269,863	252,970	12,472	720,103
Расходување	(10,588)	(101,977)	-	-	(112,565)
На 31 декември 2014	3,770,034	3,341,343	3,625,664	109,454	10,846,495
Сметководствена вредност					
На 1 јануари 2013	173,932	553,345	772,337	32,432	1,532,046
На 31 декември 2013	549,988	422,611	252,970	28,039	1,253,608
На 31 декември 2014	648,167	1,340,392	-	24,299	2,012,858

Расходувања

Во текот на 2014 година, Друштвото расходуваше дел од својата опрема чија нето сегашна вредност изнесува 6,347 денари (2013: 3,367 денари) (Белешка 3.11).

Залог врз опрема

На 31 декември 2014 и 2013 година Друштвото нема дадена опрема под залог и истата во целост се користи за вршење на дејноста на Друштвото.

3.7 Парични средства и останати парични еквиваленти

	2014	2013
Парични средства во банка	2,640,609	3,731,807
Благајна	3,237	3,031
	2,643,846	3,734,838

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.8 Активни временски разграничувања

	2014	2013
Одложени трошоци за премија – стекнување	19,199,584	16,190,050
Останати пресметани приходи	768,642	43,203
Состојба на 31 декември	19,968,226	16,233,253

3.9 Капитал и резерви

Акционерски капитал

На 31 декември 2014 и 2013 година акционерскиот капитал се состои од 3,000 (2013: 3,000) обични акции со номинална вредност од Евра 1,000 по акција, односно 183,716,100 денари. Имателот на обични акции има право на дивиденда кога ќе биде објавена.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Институт за осигурувања АД- INSIG sh.a., Тирана, Албанија	100%
	100%

Резерви

Според законската регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва на сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Со состојба 31 декември 2013 година вкупните законски резерви изнесуваат 49,820,325 денари (2013: 44,095,820 денари). Резервата е зголемена за 5,724,505 денари за распределената добивка од 2013 година.

Согласно измените и дополнувања на Законот за супервизија на осигурување од 2011 година, се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителната општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Дивиденди

Во текот на 2014 година, Друштвото нема исплатено дивиденда (2013: 11,155,628 денари).

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и објаснувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.10 Бруто технички резерви

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, бруто техничките резерви на Друштвото се состојат од следниве видови на резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и бруто еквивалентни резерви.

	2014		2013	
	Бруто	Ресигнување	Бруто	Ресигнување
Настанати, пријавени штети	75,639,528	-	71,657,634	-
Настанати, но непријавени штети	48,035,486	-	42,210,335	-
Бруто еквивалентна резерва	-	-	-	-
Преносна премиија	94,953,551	(808,665)	88,800,694	(3,149,123)
Со состојба на 31 декември	218,628,565	(808,665)	202,668,663	(3,149,123)
				199,519,540
Резерви за штети	2014		2013	
	Бруто	Ресигнување	Бруто	Ресигнување
Состојба на 1 јануари	113,867,969	-	120,207,410	-
Резерви за настанати, пријавени штети	3,981,894	-	(12,659,338)	-
Резерви за настанати, но непријавени штети	5,825,151	-	6,319,897	-
Останати технички резерви за неистечен ризик	-	-	-	-
Еквивалентна резерва	-	-	-	-
Со состојба на 31 декември	123,675,014	-	113,867,969	-
				113,867,969
Преносна премиија	2014		2013	
	Бруто	Ресигнување	Бруто	Ресигнување
Состојба на 01 јануари	88,800,694	(3,149,123)	89,758,166	(3,592,070)
Полисирања премиија во тековна година	191,925,977	(9,261,955)	179,313,643	(11,830,861)
Заработената премиија во тековната година	(185,773,120)	11,602,413	(180,271,115)	12,273,808
Со состојба на 31 декември	94,953,551	(808,665)	88,800,694	(3,149,123)
				85,651,571

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.10 Бруто технички резерви

Настанатите пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2013	2013
Автоодговорност	62,099,218	61,545,513
Каско	2,027,637	2,299,223
Имот	1,619,657	373,373
Незгода	2,271,238	2,020,459
Зелена карта	7,572,972	4,464,874
Здравствено патничко осигурување	48,806	954,192
Вкупно	75,639,528	71,657,634

Настанатите, но непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2013	2013
Автоодговорност	34,710,517	34,264,534
Каско	247,422	344,884
Имот	90,672	77,053
Незгода	1,833,743	1,011,100
Зелена карта	10,864,063	6,453,120
Здравствено патничко осигурување	84,656	59,644
Одговорност	204,413	-
Вкупно	48,035,486	42,210,335

Преносната премија по класи на осигурување е прикажана во следната табела:

	2014	2013
Автоодговорност	73,594,369	70,014,578
Зелена карта	13,508,099	11,819,700
Гранични полиси	136,871	76,604
Здравствено осигурување	922,123	790,451
ЦМР	193,357	145,534
Автоодговорност ПЛУС	29,491	25,751
Каско	1,891,044	1,558,180
Осигурување на имот	2,624,915	1,907,812
Одговорност	284,095	-
Осигурување на патници	214,082	195,268
Лична незгоди	1,758,342	2,266,816
Вкупно	94,953,551	88,800,694

Во резервите за настанати и пријавени штети Друштвото има евидентирано резервација во износ од МКД 5.364 илјади за штета по основ на која на 31 декември 2014 година има судски спор. Се работи за полиса за осигурување од автомобилска одговорност, при што согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот обврската на Друштвото за осигурување која произлегува од осигурувањето од автомобилска одговорност не може да биде поголема од минималните суми на осигурување. Минималната сума на осигурување во конкретниов случај за предметната полиса е 100.000 Евра.

3.10 Бруто технички резерви

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3.10 Бруто технички резерви (продолжение)

Друштвото има направено резервација до максимално можниот износ, намалена за веќе извршените исплати.

Во декември 2014 година Апелациониот Суд Скопје донел пресуда, која во Друштвото е добиена во јануари 2015 година, со која Друштвото е обврзано да исплати по основ на оваа штета МКД 14.834 илјади. Штетат е исплатена во 2015 година.

Поднесена е ревизија до Врховниот Суд, по однос на овој предмет побарана е и дебата институционална, бидејќи ова се смета за преседан во судството и осигурувањето воопшто.

Бруто еквализациона резерва

Еквализационата резерва претставува дополнителна резерва за штети по договори за осигурување. Еквализациона резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен годишен коефициент на штети. Пресметката е направена врз основа на Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Состојбата на 31 декември 2014 година изнесува нула (2013: нула денари).

3.11 Одложени и тековни даночни обврски

	2013	2013
Одложени даночни	-	-
Тековни даночни обврски	741,188	1,014,746
	741,188	1,014,746

Тековните даночни обврски претставуваат главно недоспеани даноци за агентските провизии.

3.12 Обврски

	2014	2013
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	14,163,927	18,657,259
Обврски спрема осигуреници	2,388	-
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	4,012,595	11,211,840
Останати обврски	10,362,727	10,429,124
	28,541,637	40,298,223

Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување

Обврските по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 14,163,927 денари (2013: 18,657,259 денари), во целост се однесуваат на обврските кон основачот INSIG sh.a., Тирана, Албанија.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

3. 12 Обврски (продолжение)

Останати обврски од непосредни работи на осигурување	2014	2013
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето	494,942	6,559,657
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето (ПРЕСМЕТАНА провизија за полиси на рати)	-	1,711,109
Обврски по основ на провизија на друштва за застапување	-	364,587
Обврски по основ на останати законски пропишани давачки	925,365	372,501
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето (ДОСПЕАНА провизија за полиси на рати)	1,104,497	877,332
Обврски по основ на противпожарен придонес	287,539	400,915
Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва	612,665	292,665
Обврски за судски трошоци по основ на регрес од НО	296,783	187,412
Обврски по основ на провизија на останати субјекти	-	55,171
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати моторни возила	-	371,741
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од неосигурани и непознати моторни возила	290,805	18,750
	4,012,596	11,211,840

Останати обврски	2014	2013
Обврски спрема добавувачи во земја	2,841,281	3,044,405
Обврски спрема добавувачи во странство	259,295	41,797
Обврски спрема вработените	49,299	27,800
Останати краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	6,121,434	6,796,115
Останати краткорочни обврски, други	1,079,522	519,007
Останати краткорочни обврски за вратени премии	11,896	-
	10,362,727	10,429,124

Белешки кон финансиските извештаи

4. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

4.1 Заработена премија

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2014 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигурување	Нето приходи од премија од осигурување
Автоодговорност	139,944,249	(3,317,898)	(2,111,476)	-	134,514,875
Автоодговорност ПЛУС	64,032	3,739	-	-	60,293
Гранични полиси	2,166,953	60,267	-	-	2,106,686
Зелен картон	30,628,983	(1,684,924)	(4,690,790)	(2,827,786)	21,425,484
Здравствено осигурување	5,127,562	125,564	-	-	5,001,998
Осигурување на имот	4,644,801	713,090	(2,459,689)	487,328	1,959,350
Каско осигурување	3,429,662	(325,985)	-	-	3,103,677
Лични незгоди	4,229,644	(437,141)	-	-	4,666,785
Осигурување на патници	377,986	18,815	-	-	359,171
ЦМР	374,531	47,823	-	-	326,708
Останато	473,680	7,798	-	-	-
Стока во транспорт	19,903	284,096	-	-	-
Вкупно	191,481,985	(6,152,857)	(9,261,955)	(2,340,458)	173,726,715

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2013 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигурување	Нето приходи од премија од осигурување
Автоодговорност	134,570,001	(483,223)	(1,856,235)	(235,067)	132,961,922
Автоодговорност ПЛУС	58,648	11,988	-	-	46,660
Гранични полиси	940,778	(88,921)	-	-	1,029,699
Зелен картон	27,333,370	405,542	(8,997,227)	181,797	18,112,398
Здравствено осигурување	4,415,465	(132,839)	-	-	4,548,304
Осигурување на имот	3,329,773	142,785	(977,399)	(389,678)	1,819,911
Каско осигурување	3,049,861	(227,334)	-	-	3,277,195
Лични незгоди	4,891,239	(630,099)	-	-	5,521,338
Осигурување на патници	369,550	(7,072)	-	-	376,622
ЦМР	290,184	51,701	-	-	238,483
Останато	64,774	-	-	-	64,774
Вкупно	179,313,643	(957,472)	(11,830,861)	(442,948)	167,997,306

Белешки кон финансиските извештаи

4. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)
(продолжение)

4.2 Приходи од вложувања

	2014	2013
Приходи од камати		
Приходи од камати од дадени депозити	11,357,381	13,928,440
Должнички инструменти со рок на достасување до една година (државни записи)	2,401,742	2,483,939
Приходи од вложени средства во Гарантен Фонд	431,390	474,468
	14,190,513	16,886,847
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики од дадени депозити	671,754	278,093
	671,754	278,093
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	558,664	4,357
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот – капитална добивка	93,943	455,667
	15,514,874	17,624,964

4.3 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2014	2013
Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски)	2,067,505	2,003,352
Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети	416,378	718,982
Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила	538,125	439,725
Приходи од претходни години	44,729	-
Нето приходи од надомести и провизии	3,066,737	3,162,059

4.4 Останати приходи

	2014	2013
Приходи по основ на казни и надоместоци	458,134	339,069
Останати финансиски и други приходи	367,942	22,014
Приходи по основ на краткорочни тековни средства расположиви во банките	2,674	45,874
Останати приходи	1,513,796	462,029
	2,342,546	868,986

Белешки кон финансиските извештаи

4. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)
(продолжение)

4.5 Настанати штети

	2014	Бруто 2013	Реосигурување 2014 2013	2014	Нето 2013
Настанати, исплатени штети во тековната година	75,307,318	82,477,802	- -	75,307,318	82,477,802
Промени во резервите за настанати, пријавени штети	3,981,894	(12,659,338)	- -	3,981,894	(12,659,338)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	5,825,151	6,319,897	- -	5,825,151	6,319,897
Приходи од регресни побарувања	(7,182,036)	(2,401,673)	- -	(7,182,036)	(2,401,673)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	77,932,327	73,736,688	- -	77,932,327	73,736,688

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2014 година

	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	55,984,543	553,706	445,984	(7,152,802)	49,831,431
Гранични полиси	-	-	-	-	-
Зелен картон	9,349,754	3,108,098	4,410,942	-	16,868,794
Здравствено осигурување	2,663,880	(905,387)	25,012	-	1,783,505
Осигурување на имот	74,765	1,246,284	13,619	(29,234)	1,305,434
Каско осигурување	3,869,781	(271,587)	(97,461)	-	3,500,733
Лични незгоди	3,364,594	250,780	811,642	-	4,438,016
Автоодговорност ПЛУС	-	-	204,413	-	204,413
Вкупно	75,307,317	3,981,894	5,825,151	(7,182,036)	77,932,326

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2013 година

	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	65,863,239	(10,753,495)	3,175,961	(2,148,111)	56,137,594
Гранични полиси	51,628	-	-	-	51,628
Зелен картон	9,137,853	(53,857)	3,290,008	-	12,374,004
Здравствено осигурување	62,372	349,975	(61,200)	-	351,147
Осигурување на имот	524,994	(14,557)	(533)	-	509,904
Каско осигурување	3,574,331	(1,758,694)	(707,917)	(253,562)	854,158
Лични незгоди	3,263,385	(428,710)	623,578	-	3,458,253
Автоодговорност ПЛУС	-	-	-	-	-
Вкупно	82,477,802	(12,659,338)	6,319,897	(2,401,673)	73,736,688

Белешки кон финансиските извештаи

**4. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)
(продолжение)**

4.6 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Во тек на 2014 година вкупните трошоци за бонуси изнесуваат 41,079 денари (2013: 291,572 денари).

4.7 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

Трошоци за стекнување

	2014	2013
Провизија	23,827,028	26,909,987
Плати за вработени – продажба	15,544,288	12,654,239
Трошоци за маркетинг	4,209,302	5,537,827
Трошоци за печатени полиси	517,762	367,196
Промена во одложени трошоци за стекнување	(3,009,534)	(742,050)
	41,088,846	44,727,199

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година:

	2014	2013
На 1 јануари	16,190,050	15,448,000
Промена во одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување	3,009,534	742,050
На 31 декември	19,199,584	16,190,050

Административни трошоци

	2014	2013
Трошоци за вработените	19,635,545	16,481,901
- плати за администрација и проценка и ликвидација	18,328,227	16,226,010
- останати трошоци за вработени	1,307,318	255,891
Трошоци за наемнини	9,837,465	9,168,578
Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување	2,742,295	2,464,785
Трошоци за услуги од физички лица кои не вршат дејност	2,334,640	2,203,991
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги (ПТТ)	1,833,684	2,114,350
Трошоци за даноци и придонеси - такси	767,671	1,780,644
Трошоци за комунални услуги	1,381,179	1,417,855
Трошоци за потрошено гориво	1,210,504	1,372,307
Депрецијација на материјални и нематеријални средства	951,625	1,015,067
Трошоци за банкарски услуги	710,127	783,600
Трошоци за ревизија	433,056	434,563
Трошоци за останати услуги, адвокатски трошоци и техничка консултација	631,490	567,307
Трошоци за преводи и нотеризации	334,005	280,752
Трошоци за услуги за одржување на мрежата и ИТ	350,747	284,597
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци	465,263	275,758
Трошоци за репрезентација	812,005	216,501
Трошоци за услуги за одржување на објекти	178,642	152,291
Трошоци за квалификации (обука)	318,640	29,478
Трошоци за претплата на весници и списанија	33,580	21,900
Трошоци за членарини	-	12,200
Отпис на ситен инвентар	-	30,191
Останати трошоци	3,018,799	1,794,261
Административни трошоци	47,980,962	42,902,877

Белешки кон финансиските извештаи

4. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

4.7 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжение)

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поодделно, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на бруто плати и останати трошоци за вработените на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2014	2013
Нето плати	23,089,999	19,474,396
Придонеси	10,782,516	9,405,853
	33,872,515	28,880,249

4.8 Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување

	2014	2013
Трошоци за исплата штети по НН возила	5,792,279	5,815,296
Трошоци по основ за противпожарен придонес	2,986,071	2,919,824
Трошоци по основ на останати законски давачки	1,682,287	1,574,891
Трошоци по основ на финансирање на Национално биро за осигурување	1,635,837	1,488,308
Трошоци по основ на финансирање на супервизорски орган	1,477,180	1,439,080
Судски трошоци по основ на регрес на НО	641,191	655,533
Трошоци по основ на придонес за безбедност	-	-
	14,215,685	13,892,932

4.9 Вредносно усогласување на побарувања по основ на премија

	2014	2013
Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници (Белешка 2.5)	2,478,663	5,769,837
Исправка на вредноста на побарувања од посредници (Белешка 2.5)	5,350,907	1,216,857
	7,829,570	6,986,694

4.10 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2014	2013
Платени казни и надоместоци за штети	49,704	216,947
Платени казни и надоместоци по друга основа	366,023	665,029
Расходи од неотпишана вредност на основни средства (Белешка 2.6)	6,348	3,367
Останати расходи	-	43,832
Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премија	1,304,171	-
	1,726,246	929,175

Белешки кон финансиските извештаи

4. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)
(продолжение)

4.11 Даночен расход

	2014	2013
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	542,774	187,833
Одложен данок на добивка	-	-
	542,774	187,833

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година:

Во илјади денари	2014	2014	2013	2013
Добивка пред оданочување	%	<u>2,549,389</u>	%	5,724,505
Данок од добивка	10,00%	254,938	0,00%	-
Данок пресметан по даночна стапка	27,00 %	689,094	1,80%	626
Намалување на пресметан данок	(5.74%)	(146,320)		
	31,29%	1.090	1,80%	626

4.12 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2014	2013
Заработка која припаѓа на акционерите	2,549,386	5,724,505
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	2,549,386	5,724,505
Пондериран просечен број на обични акции	3,000	3,000
Основна заработка по акција (Денари по акција)	850	1,908

Белешки кон финансиските извештаи

5. Побарувања и обврски од друштва во група - подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети

Трансакции со поврзани лица

Состојбата на 31 декември 2014 и 2013 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

2014	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	-	-	-	-
Побарувања	-	-	-	-
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на смство	-	-	-	-
Вкупно обврски	18,893,703	-	-	18,893,703
Обврски	18,893,703	-	-	18,893,703
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	12,772,269	-	-	12,772,269
-Останати обврски	6,121,434	-	-	6,121,434
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на смство	-	-	-	-
Вкупно приходи	-	-	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	9,903,013	-
Вкупно расходи	-	-	9,903,013	-

2013	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	-	-	-	-
Побарувања	-	-	-	-
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на смство	-	-	-	-
Вкупно обврски	25,453,374	-	-	25,453,374
Обврски	25,453,374	-	-	25,453,374
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	18,657,259	-	-	18,657,259
-Останати обврски	6,796,115	-	-	6,796,115
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на смство	-	-	-	-
Вкупно приходи	-	-	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	10,282,328	-
Вкупно расходи	12,273,809	-	10,282,328	22,556,137

Белешки кон финансиските извештаи

5. Побарувања и обврски од друштва во група - подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети (продолжение)

Трансакции со Национално биро за осигурување

	2014	2013
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	9,072,662	8,909,171
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	2,332,418	1,172,961
Обврски кон од Национално Биро за Осигурување	587,588	577,903
Приходи од вложувања	431,390	474,468
Приходи за обработка на штети	538,125	439,725
Приходи од реализирани регресни побарувања	2,067,505	2,003,352
Трошоци	6,433,770	7,303,604

6. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото во рамките на своето редовно работење има регистрирано судски спорови каде што е тужено во износ од 36,412,599 Денари. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година.

7. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2014 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

A thick blue vertical bar on the right side of the page, with a slight taper at the bottom.

Годишен извештај за работењето

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ИНСИГ МАКЕДОНИЈА А.Д. СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ЗА 2014 ГОДИНА

СКОПЈЕ, 2015 год.

А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив на Друштвото:

Друштво за осигурување Инсиг Македонија А.Д., Скопје

Седиште : бул.Св.Климент Охридски 586 ½-4 Скопје

Адреса на интернет: www.insig.com.mk

Телефон: 02 3215 515

Факс: 02 3215 517

Е маил : info@insig.com.mk

Правен статус

Матичен број: 5737796

Сопственост: Приватна

Претежна дејност: 65.12 Неживотно осигурување

Големина на субјект: Голем

Систем на управување: Двостепен

Членови на надзорен одбор :

Спиро Брумбули, председател на Надзорен одбор –дипломиран економист од Р.Албанија

Артур Метани, подпредседател независенчлен – дипломиран правник од Р.Албанија

Ахмет Цени, член на надзорен одбор, дипломиран економист од Р.Албанија .

Ентон Дуро, независен член на надзорен одбор , дипломиран економист од Р.Албанија

Санмир Тола, член на надзорен одбор, дипломиран математичар од Р.Албанија

Членови на Управен одбор :

Аслан ДАШИ, Председател на Управен одбор

Хелена Штрбац член на управен одбор

Генерален Директор: Аслан ДАШИ

Хронолошки развој на друштво

Основање на Друштвото: 08.03.2003 година

Проширување на дејноста проширување на класите на осигурување :

2004 година

Зголемување на основачкиот влог :

2008 година

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ДО ИНСИГ Македонија на Македонскиот пазар перзистира како Акционерско Друштво со единствен Акционер Институт за осигурување ИНСИГ АД Тирана.

На 31 декември 2014 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е INSIG Sh.a. Tirana, Албанија.

Единствениот Акционер Институт за осигурување INSIG Sh.a. Tirana со седиште во Тирана на адреса : **ABA Bussines Center, Rruga "Papa Gjon Pali II", kati i gjashte, e emertuar zyra nr.600, Tirana, Albania** е во државна сопственост на Р.Албанија односно е под директна ингеренција на Министерство за Финансии Албанија.

Друштвото за осигурување ИНСИГ Македонија во Р. Македонија има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 34 распространети низ следниве градови

1. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Куманово со седиште на ул. 11-ти Октомври, Локалитет Црвен Крст, Парцела 14618, Зграда Бр. 1, Вл. 2, Ст. 7, Приземје,
2. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Куманово 2 со седиште на ул. Железничка бр. 24, Куманово,
3. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Тетово со седиште на ул. ЈНА бр.28/4, Тетово,
4. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Тетово 2, со седиште на ул. Мехмед Паша Дарила бр. 115, Тетово,
5. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Тетово 3 со седиште на ул. Љубо Божиновски Пиш бб, Тетово,
6. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Гостивар, со седиште на ул. Илинденска бб, Гостивар,
7. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Прилеп со седиште на Бул. Гоце Делчев, Зграда Македонија бр. 20, Прилеп,
8. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Охрид, со седиште на Бул.Туристичка бр.6 во Охрид.
9. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Кичево, со седиште на Ул. К.Ј.Питу згр.бр.1 влез.1 приземје Кичево .
10. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Битола, со седиште на Ул. Јорго Османо бр.10 В во Битола .
11. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Кавадарци, со седиште на ул. Цано Поп Христов бр. 7, Кавадарци,
12. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Дебар, со седиште на ул. 8-ми Септември бб, Дебар,
13. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Кочани, со седиште на Ул. Теодосије Паунов бр.1 Кочани,
14. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр. 108, Струмица,
15. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Гевгелија, со седиште на ул. Влатко Кантарџиев бр. 10, Гевгелија,

16. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Пехчево, со седиште на ул. Истра бб, Пехчево,
17. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Струга, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.10, Струга,
18. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Штип, со седиште на ул. Партизански бб- ТЦ Дујле лок. 12, Штип,
19. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Свети Николе со седиште Плоштад Илинден бр.19 во Свети Николе,
20. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Ресен, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски бр.15, Ресен
21. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Скопје 2-Чаир, со седиште на ул. 7-ма Албанска Бригада, Скопје,
22. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Скопје 3, со седиште на ул. Крсте Арсенов бр. 12/2-1, Чаир, Скопје,
23. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Гостивар 2, со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 104/2/6 Гостивар,
24. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Неготино, со седиште на ул.Ацо Ацилов бб, Неготино,
25. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Демир Хисар со седиште на ул. Битолска бб, Демир Хисар,
26. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Битола 2, со седиште на ул.Лазо Трпковски бр.7,Битола,
27. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Радовиш., со седиште Смоилова бр.19 6-7/2
28. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Велес, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.28 ,Велес,
29. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Гостивар 3, со седиште на ул.Илинденска бр.272,Гостивар,
30. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Скопје 1 Центар, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр.1 Б4 влез 1,
31. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Скопје 4 Кисела Вода, со седиште на ул.Јустинијан бр.1 Скопје,
32. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Скопје 5 Арачиново, со седиште на ул.7 бр.1 Скопје.
33. Подружница Скопје 6 Сингелик , со седиште на ул.Јужноморавски Бригади бр.3А Ченто-ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ.
34. Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Подружница Тетово 4 с. Желино, со адреса бр. бб с.Желино Тетово.

Во текот на 2014 година беа донесени голем број одлуки и интерни Правилници.

Управен одбор на друштвото на редовните седници има усвоено:

1. Упатство за мониторинг на подружници 31.01.2014
2. Правилник за минималните стандарти за техничките резерви 31.03.2014
3. Правилник за продажба на полиси 26.08.2014
4. Тарифи и услови за осигурување од земјотрес 17.11.2015
5. План за архивски архивски знаци и План на архивски знаци за 2015 година
Листа на архивски материјал за 2015 година и Листа на документарен материјал со рокови на негово чување за 2015 година 28.11.2015 година

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

6. Сметководствени политики , сметководствени настани 01.12.2015
7. План за работа , акт за управување со ризик и програма за реосигурување 26.12.2014
8. Правилник за организирање и функционирање на Инсиг-Македонија и Правилник за систематизација на работни места 30.12.2014.

Во текот на 2014 се донесени одлуки за организирање на подржници по претходно добиено одобрение од Надзорен одбор и др.

Надзорен Одбор на друштвото на редовните седници има усвоено:

1. Правилник за финансиско менаџирање, правилник за прим в осигурување 21.02.2014.
2. Правилник за постапката за пријавување, ликвидирање и ахивирање на штета 04.04.2014
3. Правилник за остврување на регрес 04.04.2014
4. Правилник за трошоци на реклама и маркетинг 04.04.2014
5. Одлука за промени во организационата структура 15.04.2014
6. Одлука за именување на Заменик Генерален Директор 15.04.2014
7. Одлука за разрешување на претседател на управен одбор и генерален директор Петраќ Симо и именување на нов претседател и генерален директор на управен одбор Аслан Даши. 26.07.2014
8. Одлука за разрешување на член на управен одбор Газменд Абази 21.11.2014
9. Одлука за усвојување на буџет за 2015 година, одлука за својување на годишна програма на внатрешен ревизор и донесување на подетален план за внатрешна ревизија.

Во текот на 2014 година се донесени и други одлуки како одлуки за организирање на подружници, одлука за регрес за годишен одмор, одлука за тошоци на странски државјани вработени во Инсиг-Македонија и др.

Инсиг Македонија работи во областа на осигурување и тоа во следниве класи на осигурување:

➤ **Класа 1:** Осигурувањето од последици на несрекен случај - незгода (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда, покрива:

- исплата на осигурената сума во еден целосен износ;
- исплата на осигурената сума во рати;
- комбинација на исплати од претходните два случаи;
- исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година.

➤ **Класа 3:** Осигурувањето на моторни возила (каска) ги покрива штетите за:

- моторни возила со сопствен погон, освен шински;
- влечни патни возила.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година .

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

➤ **Класа 5:** Осигурувањето на воздухоплови (каска) ги покрива штетите настанати на воздухоплови.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година.

➤ **Класа 7:** Осигурувањето на стока во превоз (карго) ги покрива штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година.

➤ **Класа 8:** Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) во случаи на:

- пожар,
- експлозија,
- луња,
- природни непогоди освен луња,
- земјиште што тоне или се лизга.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година.

➤ **Класа 9:** Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) поради град или мраз, и други штети освен оние од точка 8 од овој член (на пример во случај на кражба).

Дозволата за работа е издадена на 15.03.2012 година а Друштвото започна со работа во Март 2012 година .

➤ **Класа 10:** Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година.

➤ **Класа 11:** Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година .

➤ **Класа 12:** Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година .

➤ **Класа 13:** Општо осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од други одговорности освен оние од точките од 10 до 12 од овој член.

Дозволата за работа е издадена на 30.01.2012 година а Друштвото започна со работа во 2012 година .

➤ **Класа 18:** Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година .

Општо економско опкружување

Компанијата своите активности ги сведува само на пазарот во Р.Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани.

ИНСИГ Македонија А.Д. Скопје во текот на 2014 година, своето работење односно дејноста ја обавуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното опкружување. Постигнатите цели од нашето работење во 2014 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок. Во услови на стеснување на просторот на нашето работење и ограничени можности за поголемо проширување на дејноста, ИНСИГ Македонија А.Д. Скопје, со својата стратегија, спроведе активности за рационализација на оперативните трошоци и зголемување на трошковната ефикасност, со што придонесе континуирано одржување на тековната ликвидност. Вложувавме напори за одржување на довербата, охрабрувајќи ги комитентите да продолжат со соработка со Друштвото.

Деловна политика и цели на Друштвото

- Консолидација и зголемување на имиџот на ИНСИГ Македонија А.Д. на осигурителниот пазар во Македонија, како компанија со квалитетни продукти и конкуретни со цена.
- Приоритет на продажбата на доброволните продукти, и во согласност со потребите на клиентите.
- Намалување на административните трошоци.
- Зголемување на добивката на компанијата и едновременно поголемо учество на осигурителниот пазар.

- Добра соработка со финансиските институции како и со Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Националното биро за осигурување и ревизорските куќи.
- Континуирана едукација во доменот на осигурувањето на агентската мрежа и на вработените.

За реализација на поставените цели од страна на целата структура на компанијата, ќе работи интензивно за :

- Консолидација и проширување на продажната мрежа создавајќи нови продажни канали, во согласност со најновите состојби на пазарот и во согласност со актуелните правни акти.
- Зголемување на квалитетот на услугите за големите осигуреници и исто така интензивирање на контактите со актуелните и потенцијални клиенти.
- Интезивна реклама и маркетинг.
- Воведување на нови осигурителни продукти,
- Брза и коректна обработка на оштетните побарувања, како еден од најбитните елементи на маркетингот.

Предности

- Професионална екипираност, способен во секое време да ги процени потребите на своите клиенти, почнувајќи од превземање во осигурување и се до коректна завршна обработка на оштетното побарување.
- Продукти дизајнирани (посебно а/о плус) во согласност со потребите на клиентите, оправдани, вредни и од нивна страна разбирливи.
- Полиси со одредени упатства, со Услови кои се разбирливи за клиентите и дистрибуирани во потребно време.
- Лични контакти и квалитетна услуга.

Продажба- Главни показатели за 2014 година

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал којшто обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот, а за таа цел во текот на 2014 година беа организирани и десетина тренинзи и обуки на новите и постоечките застапници и истите воглавно се здобија со потребните знаења и вештини. Секторот продажба и

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

маркетинг ја покрива и потреба на пазарот на клиентите кои бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и други партнери. Во 2014 година сите сегменти на продажбата покажаа зацврстување на позициите и развој кој што ќе обезбеди пораст во наредниот период. Остварувањето на плановите за продажба, наплатата на премијата, зголемувањето на бројот на застапници, јакнење на продажната мрежа и зачувување на добриот имиџ на осигурителниот пазар беа главните цели во 2014 година. Споредено со минатата година остварен е пораст на полисирана премија од 6,79 % или полисираната премија за 2014 година изнесува 191.481.985,00 денари додека за 2013 година изнесуваше 179.313.643,00 денари.

Главни показатели од продажбата за 2014 во споредба со 2013 година се:

Бруто полисирана премија:

ПРОДУКТИ	2014	2013	2014/2013
Задолжителни	173.118.170	163.213.699	106,07%
Автоодговорност	139.944.249	134.570.001	103,99%
ЗеленаКарта	30.628.983	27.333.370	112,06%
Граничноосигур.	2.166.953	940.778	230,34%
Патнициво Ј.П.	377.986	369.550	102,28%
Доброволни	18.363.815	16.099.945	114,06%
Имот	4.644.801	3.329.773	139,49%
Незгода	4.229.644	4.891.239	86,47%
Каско	3.429.662	3.049.861	112,45%
ЗПО	5.127.562	4.415.465	116,13%
АвтоодговорностПлус	64.032	58.648	109,18%
ЦМР	374.531	290.184	129,07%
СтокавоТранспорт	19.903	5.569	100,00%
Одговорност	473.680	59.206	100,00%
Вкупно	191.481.985	179.313.643	106,79%

Учество на полисирана премија по класи на осигурување:

Најголемо учество во полисираната премија има осигурувањето од автомобилска одговорност и истото учествува со 90,2 % (2013: 90,8 %) од вкупната полисирана премија, потоа осигурувањето од незгода со 5,1 % (2013:5,4%), имот 2,4 % (2013:1,9%), каско 1,8 % (2013:1,7%) и останати видови на осигурувања со 0,5% (2013:0,2%).

Задолжителни осигурувања: Автоодговорност, Зелена Карта, Гранично Осигурување и Патници во Јавен Превоз

Задолжителното осигурување е главен извор на приходите од осигурување. Од стратегијата за целосна застапеност во Македонија и примена на начинот на стимулирање на агентите за 2014 година се реализира бруто полисирана премија во износ од 173.118.170 мкд, односно

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО**

83,19 % од планираниот износ за 2014 година, а споредено со премијата за 2013 година забележува пораст од 6,07%.И покрај тоа што имаме пораст на задолжителните осигурувања за 6,07% сепак учеството во вкупната полисирана премија изнесува 90,41% што во споредба за 2013 година имаме пад од 0,39%. Од задолжителните осигурувања најголем пораст имаме кај граничното осигурување за 230,34 % или за 2013 година вкупно полисираната премија изнесуваше 940.778,00 денари , додека за 2014 година истата изнесуваше 2.166.953,00 денари, кај зелената карта порастот за 2014 година изнесува 12,06 %, кај патници во јавен превоз порастот изнесува 2,28% и кај автомобилската одговорност 3,99%.

Доброволни продукти

Имот

Премиите за имотно осигурување за деловната година 2014 изнесуваат 4.644.801 мкд, односно 34,36 % од планираниот износ за 2014 година, но во споредба со 2013 година имаме пораст за 39,5 индексни поени (2013:3,329,773,00 денари). Како причини за таквиот резултат ќе го истакнеме следното:

- Драстично намалување на премиските стапки од страна на некои компании за осигурување при јавно наддавање за имотното осигурување како резултат на негативното надавање каде единствен критериум за избор на најповолен понудувач е најниска цена (електронска аукција).
- Големо отстапување на премиските стапки од тарифата од конкурентските компании.
- Неможноста на нашата компанија да конкурира на тендери од причина што не ги исполнуваме потребните услови.
- Фронтинг осигурувањето кое зафаќа добар дел од бизнисот.

Незгода

Премиите за осигурување на Незгода за деловната 2014 година изнесуваат 4.229.644 мкд, што преставува пад за околу 13,5% во споредба со 2013 година. Овој пад пред и се се должи на необновени полиси на неколку училишта водејќи сметка за техничкиот резултат и обврската на училиштата да распишат тендер за набавка на услуга.

Каско осигурување

Премиите за каско осигурување за деловната година 2014 изнесуваат 3.429.662 мкд, односно 26,9 % од планираниот износ за 2014 година, но во споредба со 2013 година имаме

пораст за 12,45 индексни поени. Како причини за ваквиот резултат ќе го истакнеме следното:

- Исклучување на ризикот кражба односно лимитната политика на нашето друштво при прием во осигурување со вклучен ризик кражба.
- Примена на ниски премиски стапки од страна на некои компании и во комбинација со осигурително покритие без франшиза, односно целосно фаворизирање на продажбата без франшиза.
- Лимитиран прием во осигурување за ПМ возила со вредност поголема од 50.000 ЕУР немање,

Здравствено патничко осигурување

Здравственото патничко осигурување како продукт е многу атрактивен на осигурителниот пазарот и од тие причини и конкуренцијата е многу активна. Како главен дистрибутивен канал се користи продажбата преку туристичките агенции. Конкуренцијата нуди поголеми провизиски стапки за овој канал на продажба кои достигнуваат од 35-40% од премијата. Премиите за осигурување за здравствено патничко осигурување за деловната 2014 година изнесуваат 5.127.562 мкд, односно 46,92 % од планираниот износ за 2014 година, додека во споредба од претходната година имаме пораст од 16,13 индексни поени што пред и се се должи на превземените дејствија за поголема соработка со туристичките агенции. Како причини за ваквиот резултат ќе го истакнеме следното:

- Ниски премиски стапки кои се нудат од компаниите, а особено за Грција и за Бугарија.
- Здравствено патничко осигурување без франшиза за било која зона. Во нашата компанија истото е со задолжителна франшиза во секој штетен настан од 50 ЕУР во денарска противвредност.
- Некои компании за време на туристичката сезона овој продукт го даваат гратис ако ја купаат полиса по автоодговорност.
- Спонзорства на ТА при изготвување на каталози и брошури.

Дистрибутивни канали на продажба

- Главните дистрибутивни канали се продажбата преку лиценцирани застапници од страна на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето, продажба преку осигурителни брокерски друштва, туристички агенции и нашите филијали.

- Во 2014 година продажбата преку осигурително брокерски друштва изнесуваше 22.549.000мкд или 11,8% од вкупната полисирана премија на Друштвото.
- Актуелно со Стопанска банка имаме договор за соработка, со што се надмина проблемот со винулираните полиси на нивно име.

Технологија и заштита на лични податоци

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги подржува програмите за он – лине продажба, он-лине пријава ан штета , посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

Инсиг Македонија има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани со енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување, лозинките се менуваат на 30 дена и должината на лозинките е минимут 8 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност потоа автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа , инсталирани се програми за анти вирус, анти спајвер и анти спам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Организациона структура

Инсиг Македонија на 31.12.2014 година има вкупно 73 вработени и 51 застапници во осигурување согласно регистерот на застапници на Инсиг АД Скопје. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

Инсиг Македонија располага со квалификуван кадар од областа на Осигурувањето, Правото, Економијата, кој се стреми за нудење на поголем квалитет на услугите за осигурување, востановување воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи чување на традиција но и воспоставување на нови новини и новитети во осигурувањето како би биле интересни и конкурентни на пазарот.

Организационата структура на Друштвото е како што следи:

Резерви за штети

Резервите за настанатите и пријавените штети (RBNS) и настанати и непријавени штети (IBNR), се пресметани во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, и за 2014 година се во износ од 123.675.014,00 МКД односно за 8,61 % поголем износ во однос на 2013 година.

Структурата на штетите во резерва според продуктите за 2014 год. се дадени во следната табела:

Продукти	RBNS	IBNR	ВКУПНО
НЕЗГОДА	2.271.238	1.833.743	4.104.981
ИМОТ	1.619.657	90.672	1.710.329
ЗПО	48.805	84.656	133.461
АО	62.099.218	34.710.517	96.809.735
Зелена Карта	7.572.973	10.864.063	18.437.039
Одговорност	0	204.413	204.413
Каско	2.027.637	247.422	2.275.059
Вкупно	75.639.528	48.035.486	123.675.014

IBNR е калкулиран во согласност со актуарските методи и за 2014 година изнесува 48.035.486 мкд, односно за 13,8 % поголем износ во однос на 2013 година. Во следната табела е дадена структурата на штети

Продукти	2014	2013	2014/2013 год
	IBNR	IBNR	%
НЕЗГОДА	1.833.743	1.011.101	181,4%
ИМОТ	90.672	77.053	117,7%
ЗПО	84.656	59.644	141,9%
АО	34.710.517	34.264.533	101,3%
Зелена Карта	10.864.063	6.453.121	168,4%
Одговорност	204.413	0	-
Каско	247.422	344.883	71,7%
Вкупно	48.035.486	42.210.335	113,8%

Технички резултат од работењето по класи за 2014 година

ИНСТИТ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО ПО КЛАСИ ЗА 2014 ГОДИНА

Р/број	Н.Д.З.И.В.	Касно осигурување	Зелен харпон	Гранични пошени	Автолого-вортност	ЦМР	Осигурување на имот	Одговорност	Корпо	Лични издатоци	Здравствено осигурување	Осигурување на патници	Автолого-вортност ПЛУС	ВКУПНО
1	Бруто консумирана премия	5.209.062	30.628.083	2.166.953	134.407.550	374.531	4.644.801	473.680	19.903	7.086.943	5.127.562	377.086	64.032	191.481.985
2	Бруто консумирана премия предала на ресетување	-	4.690.790	-	2.111.476	-	2.459.689	-	-	-	-	-	-	9.261.935
3	на резерување	-	(2.827.786)	-	-	-	487.328	-	-	-	-	-	-	(2.340.458)
4	Промени на преостаната премия	118.217	1.684.924	60.267	3.277.333	47.823	713.090	284.095	7.798	(188.909)	125.564	18.815	3.739	6.153.857
5	НЕТО ПЕРИОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	5.090.745	21.425.483	2.106.686	139.018.740	326.708	1.969.560	189.585	12.105	8.175.852	5.001.998	359.171	60.293	173.726.715
6	Останати осигурително технички трошоци, извадени за ресетување	83.427	490.548	34.705	2.152.644	5.998	74.290	7.586	319	127.917	82.122	6.054	1.026	3.066.736
7	Останати трошоци	63.726	374.708	26.510	1.644.311	4.582	56.833	5.795	243	97.710	62.729	4.624	783	2.342.516
8	ВКУПНО ПЕРИОДИ (5+6+7)	5.237.899	22.290.729	2.167.901	132.815.695	337.289	2.090.563	202.966	12.667	8.401.479	5.146.849	369.849	62.102	179.135.998
9	ТРОШОЦИ ЗА ШЕТЕТИ	3.406.733	16.868.794	-	49.831.432	-	1.205.434	204.413	-	4.438.016	1.783.505	-	-	77.032.227
10	Бруто извадени штети	3.869.781	9.349.754	-	55.984.544	-	74.765	-	-	3.564.594	2.663.880	-	-	75.507.218
11	Трошоци на резерваара за Нестанати, припадени и извадени штети	(271.587)	3.108.098	-	553.706	-	1.246.284	-	-	250.780	(905.387)	-	-	3.981.894
12	Трошоци на резерваара за Нестанати и неприпадени штети	(97.461)	4.410.942	-	445.984	-	13.619	204.413	-	822.642	25.012	-	-	3.828.151
13	Нивелување на трошоците од бруто ресетување	-	-	-	7.152.802	-	29.254	-	-	-	-	-	-	7.182.056
14	РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	1.166	3.413	-	12.180	-	-	-	-	13.178	-	11.142	-	41.079
16	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	735.568	5.035.837	731.022	30.565.627	62.475	781.543	40.057	2.161	1.193.277	1.849.130	79.449	12.709	41.088.846
17	а) Премии	269.717	2.546.196	534.498	18.091.385	31.254	465.211	32.061	1.123	454.915	1.369.071	45.700	5.898	23.827.029
18	б) Останати трошоци за стекнување	551.460	3.542.555	229.406	14.279.133	39.650	491.725	50.146	2.107	845.542	542.852	40.016	6.739	20.271.351
19	Промени во основните трошоци за стекнување (+/-)	83.610	752.924	32.882	1.754.890	8.429	175.392	42.130	1.069	87.180	62.773	6.267	(32)	3.009.534
20	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.306.271	7.674.916	542.988	33.679.427	93.849	1.163.880	118.693	4.087	2.001.343	1.284.849	94.715	16.045	47.980.962
21	Останати осигурително технички трошоци	78.302	1.733.925	122.672	11.911.081	1.254	321.402	1.586	67	26.745	17.170	1.266	214	14.215.685
22	Врзано со стекнување на поддржувачката по основ на премии	19.764	1.921.516	7.851	8.132.507	61.052	371.202	57.130	-	2.573	216.954	38.393	608	7.829.570
23	Останати трошоци, вклучени во премии	46.961	276.126	19.535	1.211.709	3.376	41.874	4.270	179	72.004	46.226	3.408	577	1.726.246
24	ВКУПНО ТРОШОЦИ (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27)	5.687.764	33.514.537	1.424.069	132.343.963	222.006	3.985.335	426.150	7.394	7.747.136	5.197.834	228.372	30.154	190.814.714
25	Добивка (-)/Залишок (-) (8-18)	(448.865)	(11.223.799)	743.832	471.732	115.282	(1.894.772)	(223.154)	5.273	654.343	(60.985)	141.478	31.948	(11.678.717)

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Коефициенти на :	Каско осигурување	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодговорност	ЦМР	Осигурување на имот	БББ	Карго	Лични незгоди	Здравствено осигурување	Осигурување на патници	Автоодговорност ПЛУС	ВКУПНО
Трошоци за Шети (9.5)	68.8	78.7	-	38.6	-	66.6	107.8	-	54.3	35.7	-	-	44.9
Промена во бруто еквивалентната резерва (10.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во остатоките бруто технички резерви (11.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за попушти (12.5)	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.0
Трошоци за стеченовање (13.5)	14.4	23.5	34.7	23.7	19.1	39.9	21.1	17.8	14.6	37.0	22.1	21.1	23.7
Административни трошоци (14.5)	25.6	35.8	25.8	26.1	28.7	59.4	62.6	41.2	24.5	25.7	26.4	26.6	27.6
Остатки осигурително технички трошоци, нападени за реосигурување (15.5)	1.5	8.1	5.8	9.2	0.4	16.4	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	8.2
Врвноста усогласување на поборувањата по осигурувањето (16.5)	0.4	9.0	0.4	4.0	18.7	18.9	30.1	-	0.0	4.3	10.7	1.0	4.5
Остатки расходи, вклучувајќи и вредности усогласувања (17.5)	0.9	1.3	0.9	0.9	1.0	2.1	2.3	1.5	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
Комбиниран коефициент	111.7	156.4	67.6	102.6	68.0	203.4	224.8	61.1	94.8	103.9	63.6	50.0	109.8

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Текнички резултат од работењето по класи за 2013 година

З.Бр.	Н.А.З.И.В.	Касно осигурување	Зелен картон	Гранчени полици	Автошк. вонност	ЦН.П.	Осигурување на плат	Катег.	Директ. издано	Здравствено осигурување	Осигурување на патници	Автошк. вонност	ВКУПНО
1	Бруто полисирани премоја	5.149.861	27.333.370	940.778	129.161.801	290.184	3.328.773	59.206	5.569	8.199.439	4.415.465	369.510	179.313.643
2	Бруто полисирани премоја продадени во ресинсуравање	-	8.997.227	-	1.856.225	-	977.399	-	-	-	-	-	11.830.861
3	Промени во бруто резервата за влезна премја - зл. за ресинсуравање	-	181.797	-	(235.067)	-	(389.678)	-	-	-	-	-	(442.948)
4	Промени на сопствената премја	889.814	403.542	(88.921)	(3.356.362)	51.701	142.783	-	-	1.105.891	(132.839)	(7.071)	11.988
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	4.260.047	18.111.398	1.029.698	130.406.861	248.483	1.819.911	59.206	5.569	7.093.548	4.282.626	46.660	187.997.306
6	Останати осигурително технички приходи, вклучени за ресинсуравање	90.814	483.003	16.590	2.277.669	5.117	38.718	1.044	98	144.591	77.863	6.517	1.034
7	Останати приходи	24.957	135.462	4.359	675.941	1.406	16.137	287	27	39.736	21.398	1.791	284
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	4.375.818	18.726.863	1.050.848	133.310.471	249.889	1.894.766	60.537	5.694	7.277.875	4.647.565	384.929	172.078.350
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	854.158	12.571.004	51.628	56.137.694	-	509.904	-	-	3.458.253	351.147	-	73.736.688
10	Бруто исплатени штети	3.574.331	9.137.833	51.628	65.869.239	-	524.994	-	-	3.265.385	62.572	-	92.477.802
11	Промени на резервата за Нестанати, произлежни и исплатени штети	(1.758.694)	(53.857)	-	(30.753.495)	-	(14.557)	-	-	(428.710)	349.975	-	(12.659.338)
12	Промени на резервата за Нестанати и исплатени штети	(707.977)	3.290.008	-	3.175.961	-	(532)	-	-	623.578	(61.200)	-	6.319.897
13	Начитување за прикмет од бруто реализирани расходи пообврзување	235.362.00	-	-	2.148.111.00	-	-	-	-	-	-	-	2.401.873
14	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИВАЛЕНЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	47.489	95.812	-	125.294	-	12.456	-	-	5.676	-	4.845	291.572
16	ТРОШОЦИ ЗА ПОЛУСТИ (или не зависат од резултатот)	781.423	4.956.775	233.195	35.086.427	54.857	657.447	16.315	1.535	1.102.298	1.774.718	87.527	14.680
17	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	322.423	2.480.018	115.643	21.830.937	36.983	473.165	10.187	949	348.175	1.284.009	57.728	9.761
18	Промени во бруто резервата за стекнување	533.019	2.839.049	97.372	13.368.462	30.035	344.437	6.128	576	845.658	457.008	38.249	6.070
19	Промени во одложните трошоци за стекнување (-/+)	74.019	382.292	(10.179)	112.972	12.160	100.353	-	-	94.533	(53.701)	8.450	1.151
20	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.232.164	6.539.827	225.092	30.903.465	69.430	796.687	14.166	1.332	1.961.871	1.056.451	88.419	42.902.877
21	Останати осигурително технички трошоци, извадени за ресинсуравање	81.426	1.617.793	55.682	11.806.105	1.061	282.845	216	20	29.975	16.142	1.351	214
22	Влезно усогласување на побарувањата по основ на премја	51.972	1.183.894	(14.871)	5.096.282	6.939	(50.302)	-	-	63.319	624.949	21.907	605
23	Останати расходи, вклучајќи и влезносо усогласување	26.886	141.637	4.875	669.296	1.504	17.254	307	29	42.488	22.880	1.915	304
24	ВКУПНО ТРОШОЦИ (16+17+18+19+20+21+22+23)	3.075.418	26.879.743	545.601	139.826.463	133.791	2.226.292	31.004	2.917	6.663.821	3.846.288	205.964	29.836
25	Добивка (+) Загуба (-) (8-15)	1.300.400	(8.157.880)	505.247	(6.515.992)	111.215	(201.526)	29.533	2.778	614.054	801.277	178.965	18.143

ИНСТИТ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Коэффициент на:	Касно осигурување		Земни работи	Грунтови пописи	Автолог-априост	ЛМР	Осигурување на имот	БСС	Касно	Длини негодни	Задивештво осигурување	Осигурување на патници	Автолог-априост ПЛУС	ВКУПНО
	вредност	вредност												
Трошоци за ПЛУС (9.5)	20.1	68.3	5.0	43.0	-	28.0	-	-	-	48.8	7.7	-	-	43.9
Трошоци по бруто капиталационата вредност (10.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за работи (12.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за стандардување (13.5)	1.1	0.5	-	0.1	-	0.7	-	-	-	0.1	-	1.3	-	0.2
Административни трошоци (14.5)	18.3	27.2	21.7	20.9	23.0	36.1	27.6	27.6	15.8	29.0	23.2	31.5	26.6	28.5
Остаток од осигурувањето технички трошоци, вклучувајќи ги осигурувањето (15.5)	28.0	36.1	21.0	23.7	20.1	43.8	23.9	23.9	23.7	23.2	23.5	30.1	28.5	8.3
Вредност на осигурување на побрзотвора постојат (16.5)	1.0	8.9	5.4	9.1	0.4	15.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	4.2
Остаток од осигурување на побрзотвора постојат (17.5)	1.2	6.5	(1.4)	3.0	2.9	(2.8)	-	-	-	0.9	13.7	5.8	1.3	0.6
Остаток од осигурување на побрзотвора постојат (18.5)	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6
Комбинирани координатив	72.2	148.4	53.0	107.2	56.1	122.3	52.4	52.4	52.4	93.9	84.6	54.7	63.9	109.2

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД

Коэффициент на штети за 2013 година

Реден број	Н А З И В	Каско осигуру- вање	Зелен картон	Гранични полиси	Автодог- ворност	ЦМР	Осигурува- ње на имот	Одговорност	Карго	Лични негоди	Застра- ено осигу- рување	Осигурува- ње на патници	Автодог- ворност ПЛУС	ВКУПНО
1	Бруто полисирани премии	5 149 861	27 333 370	940 778	129 161 801	290 184	3 329 773	59 206	5 509	8 199 439	4 415 465	369 550	58 648	179 313 643
2	Бруто полисирани премии предадени во ресингурување	-	8 697 227	-	1 856 235	-	677 399	-	-	-	-	-	-	11 830 861
3	Промена во бруто рескират за премисна премия - дел за ресингурување	-	181 797	-	(235 067)	-	(389 678)	-	-	-	-	-	-	(442 648)
4	Промена на премисната премия	886 814	405 542	(88 921)	(3 336 362)	51 701	142 785	-	-	1 104 891	(132 839)	(7 071)	11 988	(957 472)
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	4 263 047	18 132 398	1 025 698	130 406 861	238 483	1 819 911	59 206	5 509	7 093 548	4 548 303	376 621	46 660	167 997 306
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	854 158	12 374 004	51 628	86 137 594	-	809 904	-	-	3 458 253	351 147	-	-	73 736 688
а	Бруто исплатени штети	3 574 331	9 137 853	51 628	65 863 239	-	524 994	-	-	3 263 385	62 372	-	-	82 477 802
б	Промена на резервација за Настанати, пријавени и неисплатени штети	(1 758 694)	(53 857)	-	(10 753 495)	-	(14 557)	-	-	(428 710)	349 675	-	-	(12 659 338)
в	Промена на резервација за Настанати и исплатени штети	(707 917)	3 290 028	-	3 175 961	-	(533)	-	-	623 578	(61 200)	-	-	6 319 897
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регреси	253 562,00	-	-	2 148 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 401 673
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИВАЛЕНЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Каско осигуру- вање	Зелен картон	Гранични полиси	Автодог- ворност	ЦМР	Осигурува- ње на имот	БББ	Карго	Лични негоди	Застра- ено осигу- рување	Осигурува- ње на патници	Автодог- ворност ПЛУС	ВКУПНО
Коэффициент на : Трошоци за Штети (9/5)	26,1	68,3	5,0	43,0	28,0	-	-	48,8	7,7	-	-	43,9
Промена во бруто еквивалентната резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Б. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

во 2014 година се зголемени за 4.997.556,00 МКД споредено со 2013 година. Влијание на ова зголемување има:

1. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА 1-2-3+4) + 5.729.409 МКД

од кои :

- (1) Бруто полисирана премија за осигурување +12.168.342 МКД
- (2) Бруто полисирана премија предадена во реосигурување -2.568.906 МКД
- (3) Промена во бруто резервата за преносна премија 7.110.329 МКД
- (4) Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување -1.897.510 МКД.

2. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА -2.110.092 МКД

Намалувањето на процентите на камата на банкарските депозити и државните записи влијаело врз намалување на приходите од вложувања.

3. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ -95.322 МКД

Главна како резултат на:

- Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила +98.400,00 МКД
- Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) + 64.153,00 МКД
- Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети -302.603,00 МКД

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ +1.473.561 МКД

Главна како резултат на:

- Приходи по основ на краткорочни тековни средства расположливи во Банките - 43.200,00 МКД
- Приходи по основ на казни и надоместоци +119.065,50 МКД
- Вонредни приходи +1.513.795,50 МКД

- Останати финансиски и други приходи -116.100 МКД

В. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

за 2014 година се зголемени за + 7.817.734 МКД, споредено со 2013 година. Следните фактори имаат влијание врз ова зголемување:

1. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) + 4.195.639 МКД

- Бруто исплатени штети -7.170.485 МКД
- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања +4.780.363 МКД
- Промени во бруто резервите за штети + 16.146.486 МКД

2. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО + 1.439.732 МКД

- Трошоци за стекнување -3.638.353 МКД
- Административни трошоци +5.078.085 МКД

3. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ : + 322.753 МКД, од кои:

- Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила -213.946,00 МКД
- Трошоци по основ на противпожарен придонес + 66.247,00 МКД
- Премија предадена во реосигурување по основ на неосигурани и непознати моторни возила + 191.229,00 МКД
- Трошоци по основ на останати законски давачки +107.936,00 МКД
Согласно одредбата од член 9 од Законот за изменување и дополнување на законот за здравствено осигурување (Службен Весник бр. 53 од 14.04.2011 год. , од датум 01.07.2011 започна да важи обврската за плаќање на придонес за фонд за здравство (1% над бруто полисирана премија за задолжително осигурување).
- Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган + 38.100,00 МКД
- Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување + 147.529,00 МКД
- Судеки трошоци по основ регрес на НО -14.342,00 МКД

4. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА + 842.876 МКД

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Врз основа на критериумите пропишани со Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/10), и прифатени од друштвото преку нејзин правилник, во текот на 2013 година друштвото пресметала и евидентирала загуба за износот на ненаплатени премии.

До крајот на 2014 година евидентиран е во трошоци целиот износ на исправка на вредноста на побарувања за премија пресметана според правилникот.

Г. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

Резултира во износ од 3.092.160 МКД, намалувајќи се за -2.820.178 МКД споредено со 2013 година. Главните фактори за намалување може да се увидат во горенаведените промени во приходите и расходите на друштвото.

Ѓ. СТРУКТУРАТА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ

Структурата на средствата и обврските е како што следи:

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

АКТИВА	31.12.2014	31.12.2013	Структура
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	971.657,00	632.601,00	0,2%
B. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	414.445.363,00	418.361.631,00	85,6%
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	0,00	0,00	0,0%
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	9.072.662,00	8.909.171,00	1,9%
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	405.372.701,00	409.452.460,00	83,8%
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	55.103.083,00	63.787.788,00	11,4%
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	25.637.016,00	20.004.357,00	5,3%
4.1 Дадени депозити	324.632.602,00	325.660.315,00	67,1%
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	808.664,50	3.149.122,50	0,2%
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	42.690.720,50	33.447.480,50	8,8%
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	31.484.816,00	25.549.266,50	6,5%
1. Побарувања од осигуреници	11.048.092,00	8.998.908,00	2,3%
2. Побарувања од посредници	20.436.724,00	16.550.378,50	4,2%
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување			0,0%
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	0,00	0,00	0,0%
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	11.205.904,50	7.898.194,00	2,3%
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.592.214,50	4.345.916,50	1,4%
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	2.539.761,00	2.672.225,50	0,5%
3. Останати побарувања	2.073.929,00	880.052,00	0,4%
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ			0,0%
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	5.112.570,00	5.693.969,00	1,1%
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	2.012.859,50	1.253.610,00	0,4%
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	2.643.846,00	3.734.837,50	0,5%
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	455.864,50	705.521,50	0,1%
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	19.968.226,00	16.233.253,50	4,1%
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини			0,0%

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

2. Одложени трошоци на стекнување	19.199.594,00	16.190.050,50	4,0%
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	768.642,00	43.203,00	0,2%
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЈБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			0,0%
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	483.997.201,00	477.518.057,50	100,0%
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	40.585.054,00	41.427.498,00	8,4%
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	236.085.811,00	233.536.425,00	48,8%
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ (087+088+089)	183.716.100,00	183.716.100,00	38,0%
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ			0,0%
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)			0,0%
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	49.820.325,00	44.095.820,00	10,3%
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	0,00	0,00	0,0%
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА			0,0%
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	2.549.386,00	5.724.505,00	0,5%
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД			0,0%
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ			0,0%
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	218.628.565,00	202.668.663,00	45,2%
I. Бруто резерви за преносни премии	94.953.551,00	86.800.694,00	19,6%
III. Бруто резерви за штети	123.675.014,00	113.867.969,00	25,6%
Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	741.188,00	1.014.746,00	0,2%
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			0,0%
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	28.541.637,00	40.298.223,50	5,9%
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	2.388,00	0,00	0,0%
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	14.163.927,00	18.657.259,00	2,9%
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	14.375.322,00	21.640.964,50	3,0%
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА			0,0%
И. ВКУПНА ПАСИВА A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	483.997.201,00	477.518.057,50	100,0%
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	40.585.054,00	41.427.498,00	8,4%

Се забележува зголемување на активата од билансот на друштвото во споредба со 2013 година за износ од +6.479.144 МКД

Главни тоа е поради следните причини:

1. НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА се зголемени за 339.056 МКД, како резултат на набавка на нов и надградба на постоечки софтвер, за подобрување на оперативната работа.
2. ВЛОЖУВАЊА се намалени за -3.916.268 МКД,

Тоа се должи на:

- зголемување на вложувањата во Гарантниот Фонд на НБО за +163.491 МКД;
- намалување на вложувањата во државни записи за -8.684.705 МКД;
- зголемување на вложувањата во удели во инвестициските фондови за +5.632.659 МКД и
- намалување на вложувањата во банкарски депозити за -1.027.713 МКД

Вложувањата во државни записи се состојат од државни записи со рок од 1 година, а вложувањата во банкарски депозити се состојат од депозити со рок од 12 месеци.

Вложувањата преставуваат 85,6 % од активата на билансот.

3. ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ -2.340.458 МКД
4. ПОБАРУВАЊА се зголемени за 9.243.240 МКД; опфаќаат 8,8 % од активата на билансот.
5. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИЈА се зголемени за износ од +5.935.530 МКД во споредба со 2013 година и опфаќа 6,5 % од активата.
6. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА се зголемени за +3.307.711 МКД; тие опфаќаат 2,3 % од активата на билансот,
7. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА се намалени за -581.399 МКД; тие опфаќаат 1,1 % од активата.

На тоа имаат влијание следните фактори:

- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА + 759.250 МКД
 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА -1.090.992 МКД
 - ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР -249.657 МКД
8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ опфаќаат 48,8 % од пасивата на билансот. Се забележува зголемување за износ од + 2.549.386 МКД во споредба со 2013 година. од кон 5.724.505 МКД се од зголемување на законските резерви (резервата на сигурност) и -3.175.119 МКД од намалување на добивката.

ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО


Во 2014 година резервата на сигурност е зголемена за 5.724.505 МКД и тоа од употреба на добивката од 2013 година. Состојбата на 31.12.2014 изнесува 39.406.041,50 МКД. (31.12.2013: 33.681.536,50 МКД)

Со измените во Законот за супервизија на осигурувањето (Службен весник на Република Македонија бр.44 од 05.04.2011 година), кои се однесуваат на неприменувањето на член 485 од Законот за трговските друштва, што се однесува на општата задолжителна резерва престанува да важи обврската за формирање на ова резерва во иднина.

9. ОБВРСКИ опфаќаат 5,9 % од пасивата и се намалени за -11.756.587 МКД во споредба со 2013 година.

Управен Одбор:

Претседател на Управен Одбор Аслан ДАШИ



Член на Управен Одбор Хелена ШТРБАЦ



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2014 година, и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиски извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 05737796

Целосно име: Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2014

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	971.657,00			632.601,00
3	-- Останати нематеријални средства	971.657,00			632.601,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	2.012.860,00			1.253.610,00
9	-- Транспортни средства				252.970,00
12	-- Останати материјални средства	2.012.860,00			1.000.640,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	414.445.363,00			418.361.631,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	414.445.363,00			418.361.631,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	80.740.099,00			83.792.145,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	55.103.083,00			63.787.788,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	55.103.083,00			63.787.788,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	25.637.016,00			20.004.357,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	25.637.016,00			20.004.357,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	333.705.264,00			334.569.486,00
36	-- Депозити	324.632.602,00			325.660.315,00
39	-- Останати пласмани	9.072.662,00			8.909.171,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	808.664,00			3.149.122,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	808.664,00			3.149.122,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	42.690.720,00			33.447.482,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	31.484.816,00			25.549.287,00
53	-- Побарувања од осигуреници	11.048.092,00			8.958.908,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници	20.436.724,00			16.550.379,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	11.205.904,00			7.898.195,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.592.214,00			4.345.917,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	2.539.761,00			2.672.226,00
61	-- Останати побарувања	2.073.929,00			880.052,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	2.643.846,00			3.734.837,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	455.865,00			705.521,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	19.968.226,00			16.233.253,00

66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	483.997.201,00	477.518.057,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА -- АКТИВА	40.585.054,00	41.427.498,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071- 072+073+074+079-080+081-082)	236.085.811,00	233.536.425,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	183.716.100,00	183.716.100,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	49.820.325,00	44.095.820,00
75	-- Законски резерви	49.820.325,00	44.095.820,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	2.549.386,00	5.724.505,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	218.628.565,00	202.668.663,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	94.953.551,00	88.800.694,00
89	-- Бруто резерви за штети	123.675.014,00	113.867.969,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	29.282.825,00	41.312.969,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	14.163.927,00	18.657.259,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	15.118.898,00	22.655.710,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	4.012.595,00	11.211.840,00
108	-- Обврски кон вработените	12.911,00	17.528,00
109	-- Тековни даночни обврски	741.188,00	1.014.746,00
110	-- Останати обврски	10.352.204,00	10.411.596,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	483.997.201,00	477.518.057,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	40.585.054,00	41.427.498,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	194.650.870,00			189.653.313,00
202	-- I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207- 208+209+210)	173.726.715,00			167.997.306,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	191.481.985,00			179.313.643,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	9.261.955,00			11.830.861,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	6.152.857,00			-957.472,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	-2.340.458,00			-442.948,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	15.514.873,00			17.624.964,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	15.514.873,00			17.624.964,00
220	-- Приходи од камати	14.190.513,00			16.886.847,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	671.753,00			278.093,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	558.664,00			4.357,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	93.943,00			455.667,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	93.943,00			455.667,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.066.737,00			3.162.058,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	2.342.545,00			868.985,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	191.558.710,00			183.740.975,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА	77.932.327,00			73.736.688,00

ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)

238	-- Бруто исплатени штети	75.307.318,00	82.477.802,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	7.182.036,00	2.401.673,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	9.807.045,00	-6.339.441,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	41.079,00	291.572,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	41.079,00	291.572,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	89.069.808,00	87.630.075,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	41.088.846,00	44.727.198,00
263	-- Провизија	23.827.028,00	26.909.987,00
264	-- Останати трошоци	4.727.064,00	5.905.022,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-3.009.534,00	-742.050,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	15.541.288,00	12.654.239,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	47.980.962,00	42.902.877,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	951.625,00	1.015.067,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	19.635.545,00	16.481.901,00
270	-- Плати и надоместоци	12.601.974,00	11.172.230,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.208.870,00	1.012.378,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.517.383,00	4.041.402,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.307.318,00	255.891,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	2.334.639,00	2.203.991,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	25.059.153,00	23.201.918,00
277	-- Трошоци за услуги	16.852.157,00	14.777.967,00
278	-- Материјални трошоци	3.569.838,00	3.421.363,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	4.637.158,00	5.002.588,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	743.996,00	273.840,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	743.996,00	273.840,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	687.016,00	145.510,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група	56.980,00	128.330,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	14.215.684,00	13.892.932,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	14.215.684,00	13.892.932,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	9.555.816,00	7.915.868,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	7.829.570,00	6.986.694,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	1.726.246,00	929.174,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) - (236+305)	3.092.160,00	5.912.338,00

310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	3.092.160,00	5.912.338,00
312	-- Данок на добивка	542.774,00	187.833,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	2.549.386,00	5.724.505,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	59,00	45,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	2.549.386,00	5.724.505,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.549.386,00	5.724.505,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	850,00	1.908,00
329	-- Добивка за годината	2.549.386,00	5.724.505,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	2.549.386,00	5.724.505,00